



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-331.

Среда, 5 март 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-638, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

115.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА

1. Се отвора Пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Германската Демократска Република.

2. Државниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 50

14 февруари 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

116.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Холандија се подига на степен амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 319

2 октомври 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

117.

Врз основа на членот 13 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Како трошоци на работењето на стопанските организации во смисла на членот 13 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, покрај материјалните трошоци, амортизацијата на вредноста на основните средства, интересот на фондот на основните средства, интересот на фондот на обртните средства и земјарината, се сметаат и:

1) придонесот за образование на кадрите во стопанството — во износите определени со посебни сојузни прописи;

2) придонесите за сојузните комори и други комори, како и придонесите за стручните здруженија и за заедниците на стопанските организации. Највисоките износи на овие придонеси што се признаваат како трошоци на работењето се определуваат со посебна наредба на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

3) придонесот (котизацијата) што им го плаќаат на задружните основни сојузи општите и специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи — до износот што ќе го определи собранието на задружниот сојуз, а најмногу до износот што ќе го определи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите по предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ;

4) придонесот на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници на покривање на расходите на дирекциите и на Генералната дирекција на Југословенските железници според членот 67 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), и тоа најмногу до износот што ќе го определи Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

5) придонесот за покривање на расходите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на посебните седници во смисла на членот 90 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), и тоа најмногу до износот што ќе го определи Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

6) придонесот за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес определена со сојузни прописи (дополнителен придонес), како и придонесот за социјално осигурување што стопанските организации се должни да го плаќаат поради порастот и траењето на болувањето поради недоста-

точно спроведените здравствени и технички мерки (додаток на придонесот).

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година како ден на почетокот на применувањето на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 12-4691/1  
28 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар за ра-  
боти на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 11.

Врз основа на членот 77 став 5 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ЈА ПЛАЌААТ АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ ИЗНОСИ

1. Стопански организации што ќе ја уплатуваат амортизацијата во тримесечни износи во смисла на членот 77 став 5 од Законот за средствата на стопанските организации се стопанските организации од областа на трговијата, угостителството и занаетчиството и комуналните стопански организации чија амортизација за јануари односно за првиот месец на работењето во текуштата година не изнесува повеќе од 20.000 динари.

Стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во напаша износ, освен комуналните стопански организации што не се опфатени во претходниот став, амортизацијата ја уплатуваат во тримесечни износи, без оглед на нејзината височина.

Уплатувањето на амортизацијата во смисла на претходните ставови се врши најдоцна до 25-иот ден на наредниот месец по истекот на тримесечјето за кое се врши уплатата.

2. При пресметувањето на стесаната амортизација за одделни тримесечја, стопанските организации од точката I на оваа наредба ќе ги земаат предвид и промените во состојбата на основните средства настанати во текот на тримесечјето, применувајќи ги притоа одредбите од членот 78 на Законот за средствата на стопанските организации.

Ако е поради промените настанати во текот на годината амортизацијата зголемена на месечен износ над 20.000 динари, стопанската организација до крајот на односната година ќе ја плаќа амортизацијата на начинот определен со оваа наредба.

Стопанската организација чија амортизација во текот на годината е намалена на месечен износ кој не надминува 20.000 динари може да ги применува одредбите од оваа наредба од првото наредно тримесечје по истекот на тримесечјето во кое е исполнет тој услов.

3. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за плаќање на амортизацијата во тримесечни износи од страна на стопанските организации од областа на трговијата, угостителството и занаетчиството („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 30/57).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на Законот за средствата на стопанските организации.

Бр. 12-4248/1  
22 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар за ра-  
боти на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 119.

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), во врска со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) и членот 227 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ИЗВРШЕНИ НА ЛИЦА ВО РАБОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Како материјални трошоци на стопанските организации се признаваат, под условите и во износите што се определени со оваа наредба, следните издатоци извршени на лица во постојан или привремен работен однос или во корист на тие лица:

1) дневниците и трошоците за превоз за службени патувања и преместувања, селидбените трошоци во случај на преместување или преселување на пензиониран работник и на неговата фамилија или на фамилијата на умрен работник до износот и под условите што се определени со прописите донесени според одредбите од членот 227 став 1 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), ако со посебни прописи не бидат определени поголеми или помали износи што се признаваат како материјални трошоци;

2) теренските додатоци и надоместоците за одвоен живот од фамилијата, до износот и под условите што се определени со прописите донесени според одредбите од членот 227 став 1 на Законот за работните односи, ако со посебни прописи не бидат определени поголеми или помали износи што се признаваат како материјални трошоци;

3) издатоците за заштитна облека и обувки и за други заштитни средства што работниците врз основа на посебните прописи за хигиенско-техничката заштита ги употребуваат при работата заради заштитата од повреди и од професионални болести, како и издатоците за посебни работни облеку и обувки на лицата кои во производството и прометот на прехранбени продукти доаѓаат во непосреден допир со прехранбените продукти. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци според прописите за производството и прометот на прехранбени продукти;

4) издатоците за службени и работни облеку и обувки на персоналот од следните стопански организации, и тоа:

а) за службени и работни облеку на извршниот персонал во стопанските организации на речниот и воздушниот сообраќај, како и за службени и работни облеку на персоналот укрцан на поморски бродови и на технички пловни објекти на стопанските организации на поморското стопанство и сообраќај. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци врз основа на посебна одлука од работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, со која се согласил сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со претходно мислење од Секретаријатот за сообраќај и врска со Сојузниот извршен совет;

б) за службени облеку на извршниот персонал на железничките транспортни претпријатија, на претпријатијата на колите за спиење и ручање, на претпријатијата за одржување на пруги и на другите претпријатија што со свои индустриски железници превезуваат патници и стоки во јавниот сообраќај. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци по посебна одлука од Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници односно од работничкиот совет на стопанската организација што превезува патници и стоки во јавниот сообраќај, со која се согласил со-

јузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со претходно мислење од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет;

в) за службени облека на извршниот персонал на претпријатијата на јавниот патнички меѓуградски сообраќај. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци врз основа на посебна одлука од работничкиот совет на стопанската организација, со која се согласил републичкиот државен секретаријат за работи на финансиите;

г) за службени и работни облека на персоналот на комуналните претпријатија и дуќани. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци врз основа на посебна одлука од работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на претпријатието, со која се согласил советот надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор, а во градовите поделени на општини — советот надлежен за работите на финансиите на градскиот собор, односно на околинскиот народен одбор каде нема градски собор;

д) за службени облека и обувки на извршниот персонал на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци врз основа на посебна одлука од Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, со која се согласил сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со претходно мислење од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет;

е) за службени облека на извршниот персонал што се грижи за безбедноста на имотот на стопанската организација. Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци врз основа на правилата на стопанската организација;

е) за службени облека на работниците од другите стопански организации, ако со прописи од Сојузниот извршен совет или од други сојузни или републички органи донесени во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите е определена обврската за носење службена облека при вршењето на службата;

ж) за работни облека на постојаните противпожарници во стопанските организации во кои противпожарната служба е организирана како посебна постојана противпожарна служба.

Работничкиот совет односно органиот на управувањето на стопанската организација од одредбата дод 4 на оваа точка може, со согласност од финансискиот орган надлежен за давање согласност во смисла на споменатата одредба од оваа точка, да одобри место давање работна односно службена облека и обувки да му се исплати на извршниот персонал на таа организација соодветен износ во готово на име надоместок за набавка односно за задолжително носење на службена или работна облека односно обувки;

5) издатоките за зајакната исхрана на нуркачите и за храна и пијалок на персоналот укрцан на поморски бродови и на технички пловни објекти; хранарината на укрцаниот персонал на стопанските организации на речниот сообраќај и издатоките за храна и топли напитки на извршниот персонал на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници што работи на расчистување на пруги по тем елементарни непогоди и несреќи;

6) издатоките за превоз на работниците на работа и од работа, над износот од 600 динари месечно по еден работник што се превезува, ако стопанската организација не одлучи самите работници да ги донесуваат делумично или во целост овие издатоци;

7) надоместокот наместо личен доход според тарифниот став за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците;

8) платите на странските работници врз основа на меѓународни спогодби за размена, според посебни прописи што, во согласност од сојузниот Др-

жавен секретаријат за работи на финансиите, ги донесува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, како и делот на издатоките на странските новинари во случај на размена, што го преминува износот на личниот доход според тарифниот став на домашниот новинар со кој е извршена замената;

9) разликата меѓу личниот доход што го примаат додека се со служба во странство и личниот доход што би го имале според тарифниот став да се со служба во земјата — новинарите и другите лица запослени во странство кај деловните единици на југословенските стопански организации, како и лицата што по работа на тие организации се упатени на работа во странство;

10) надоместоците за работа во привремен работен однос во смисла на одредбите од чл. 159—164 од Законот за работните односи;

11) авторските хонорари на постојаните и повремениот надворешни соработници за ракописите и за другите авторски дела објавени во весници, списанија и во други публикации, како и другите авторски хонорари, освен авторските хонорари за ракописите објавени во весници, списанија и во други публикации на други редакции во рамките на новинско-издавачкото претпријатие со кое односните соработници се во работен однос;

12) износот на странската валута што го прима укрцаниот персонал на речниот и поморскиот сообраќај за време на престојувањето на пловниот објект надвор од границите на Југославија односно надвор од прибрежното море на ФНРЈ, како и износот на странската валута што го прима личниот персонал на речниот сообраќај стациониран во странство, и тоа до височината определена со прописите донесени според членот 34 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, како и надоместокот во височина на двомесечниот личен доход според тарифните ставови на членовите на посадата на брод што претрпел бродолем — во стопанските организации на поморското стопанство и на речниот сообраќај;

13) надоместоците на личните доходи исплатени на лицата што стручно се оспособуваат или се усовершуваат во земјата за потребите на железничките транспортни претпријатија или на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; личните и материјалните издатоци за курсевите на кои се врши приготвување и стручно оспособување и усовершување на кадрите за потребите на Југословенските железници или на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Вкупниот износ на овие издатоци го определува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници односно Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

14) премииите за колективни и лични осигурувања од последици на несреќни случаи на лицата што работат во претпријатијата за производство на муниција, експлозив и барут, како и премииите за осигурување од последици на несреќни случаи на пробни пилоти и пробни падобранци во претпријатијата за производство на авиони и падобрани. Највисоките износи до кои може да се договори осигурувањето, ги определува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана;

15) премииите за колективно осигурување на возниот, маневарскиот и локомотивскиот персонал на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници според договор склучен меѓу Заедницата на Југословенските железници и Државниот осигурителен завод, со одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

16) премииите за осигурување на летачкиот персонал на претпријатието Југословенски аеротранспорт според договор склучен меѓу претпријатието и Државниот осигурителен завод со одобрение од

сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

17) премиите за осигурување на персоналот од другите стопански организации во случаите во кои тоа осигурување со прописи на Сојузниот извршен совет е определено како задолжително и под условите под кои е определено;

18) трошоците за исхрана на летачкиот персонал во авионите на релациите на кои им се дава исхрана на патниците;

19) премиите за заштеди остварени при снимањето на филмско дело во смисла на членот 16 од Уредбата за ангажирањето и наградувањето на лицата што учествуваат во снимање и изработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52).

II. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за трошоците за службени патувања и за теренските датоци што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57 и 45/57).

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година како ден на почетокот на применувањето на прописите врз основа на кои е донесена.

Бр. 12—4696/1  
28 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 120.

Врз основа на членот 125 став 3 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА И КАЈ КОМУНАЛНИТЕ БАНКИ**

1. Во Наредбата за уплатување на одделни видови приходи на сметките кај Народната банка и кај комуналните банки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/58) во точката I под 3 по одредбата под з) се додава нова одредба, која гласи:

„с) на сметката бр. 329750 — Придонес за буџетите на фондот за заедничка петрошувачка;”

2. Во точката I под 7 во одредбата под б) место бројот 339366 се става број 329366.

3. Во точката I под 7 се брише одредбата под з).

4. Во точката I по одредбата под 8) се додава нова одредба под 8а, која гласи:

„8а) данокот на приходите од авторските права: на сметката бр. 338054 — Данок на приходите од авторските права;”

5. Во точката II став 4 место бројот 329117 се става број 329116.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 12—2846/1  
19 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 121.

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за катастарот на земјиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 26/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД**

1. Во Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот приход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57) точката 2 се менува и гласи:

„2. Скалите на катастарскиот приход од претходната точка за Народна Република Црна Гора ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година, од кој ден за територијата на таа народна република престануваат да важат скалите на катастарскиот приход по кој дотогаш е вршено оданочувањето на индивидуалните селскостопански производители.

Денот откако ќе се применуваат скалите на катастарскиот приход одобрени со оваа наредба за другите народни републики, ќе се определи дополнително.”

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13—4166  
21 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 122.

Врз основа на членот 34 точка 4 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА СТРАНСКА ВАЛУТА ОД КОЈ НЕ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД**

1. Придонес за буџетите од личниот доход не се плаќа од износот на странска валута кој му се исплатува на укрцаниот персонал на речниот и поморскиот сообраќај за време на престојувањето на пловни објекти надвор од границите на Југославија односно надвор од прибрежното мора на ФНРЈ, ниту од износот на странска валута кој му се исплатува на линискиот персонал на речниот сообраќај стациониран во странство — ако износот на странската валута во тие случаи не е поголем од износите определени со оваа наредба.

2. Придонес за буџетите од личниот доход во смисла на претходната точка не се плаќа ако износот на странска валута не надминува на ден:

1) во речниот сообраќај;

а) за линискиот персонал стациониран на секторот узводно од Коморан:

|                       | во Австрија | во 3. Германија |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| за спроводник на брод | 70 АШ       | 11,50 ДМ        |
| за I бродски крмар    | 60 АШ       | 10.— ДМ         |
| за II бродски крмар   | 55 АШ       | 9.— ДМ          |
| за спроводник на шлеп | 55 АШ       | 9.— ДМ          |

б) за укрцаниот персонал за време на престојувањето на пловниот објект надвор од границите на Југославија, а врз базата на пресметковниот курс на странската валута, за едно укрцано лице, и тоа:

|                                                                   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------|
| — за заповедник на брод, постар машинист и I бродски крмар        | — | 900 динари |
| — за машинист, бродски поручник, II бродски крмар и крмар на шлеп | — | 800 „      |
| — за сиот друг персонал на брод или шлеп                          | — | 700 „      |

Исплатата на највисокиот определен износ може да се врши врз базата на пресметковниот курс во валута на онаа земја во која се наоѓа пловниот објект, или во валута на онаа земја во која пловниот објект претежно се наоѓа или по избор на корисникот — во соодветен износ во динари по неговото враќање во Југославија;

2) во поморскиот сообраќај — за укрцаниот персонал за време на престојувањето на бродот надвор од прибрежното море на ФНРЈ, и тоа:

|                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — за заповедникот и за управителот на машините — — — — —                                                                                             | 1,50 долари |
| — за I офицер на машини и на палубата, бродски комесар, радиотелеграфист I класа и лекар — — — — —                                                   | 1,40 "      |
| — за II офицер на машини и на палубата, за бродскиот економ и за радиотелеграфист од II класа — — — — —                                              | 1,30 "      |
| — за III офицер и за водач на шината и палубата, огнар, подмачкувач, кормилар, електричар, механичар, моторист, I готвач, I келнер и тесар — — — — — | 1,20 "      |
| — за морнар, јагленар, помошник на моторист, II готвач, II келнер и чистач на машини — — — — —                                                       | 1,00 "      |
| — за младич на палубата, младич на собите и кујната, за приправник на машината, радиотелеграфист и кадет — — — — —                                   | 0,70 "      |

3) во речно-поморскиот сообраќај на речно-морските бродови — износите определени во оваа точка под 2) за време на престојувањето на пловниот објект на реките надвор од границите на Југославија односно надвор од прибрежното море на ФНРЈ.

3. Странската валута што му се исплатува на персоналот наведен во претходната точка над највисокиот износ определен со оваа наредба, влегува во личниот доход на работниците во општата (редовната) основница од која се пресметуваат придонесите од личниот доход според посебните прописи.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за највисоките износи на додатоците, надоместоците и издатоците што се признаваат како плати пред утврдувањето на добијката во определени стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година како ден на почетокот на применувањето на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Бр. 12-4249/1

22 февруари 1958 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Лазо Хумо, с. р.

123.

Врз основа на членот 43 став 3 и членот 45 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиските издава

## НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ А НЕ КАКО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Како основни средства на стопанската организација не се сметаат:

1) предметите чиј век на траењето е пократок од една година, а кои служат како орудија за работа, без оглед на нивната вредност;

2) предметите чиј век на траењето е подолг од една година, а кои служат како орудија за работа, ако поединечната вредност на тие предмети не го надминува износот од 10.000 динари.

Предметите од претходниот став што служат како орудија за работа имаат карактер на алат и ситен инвентар, се набавуваат на товар на обртните средства и се водат како обртни средства на стопанската организација.

II. По исклучок од одредбите од точката I на оваа наредба, стопанската организација може предметите што сочинуваат категорија 7 од Номенклатурата на основните средства на Сојузниот завод за стопанско планирање од 1953 година, да ги води според своите услови и потреби како основни или како обртни средства, освен предметите што сочинуваат деловен инвентар (сметковни, пишувачки и други канцелариски машини, каси, ормани и други слични предмети што се деловен намештај).

Стопанската организација не може предметите од ист вид од претходниот став на оваа точка да ги води како основни и како обртни средства.

По набавката на предмети од ставот I на оваа точка стопанската организација е должна да ги води како основни или како обртни средства, спрема тоа дали таквите предмети што се порано набавени ги води како основни или како обртни средства.

Ако при набавката на предмети од ставот I на оваа точка немала такви предмети, стопанската организација одлучува дали предметите што ги набавува ќе ги води како основни или како обртни средства и спрема тоа ќе ги набавува на товар на соодветните парични средства.

III. Стопанската организација може, според своите услови и потреби, да ги води како основни или како обртни средства и следните предмети:

- 1) железничките шини до 12 кг/м;
- 2) сите видови челични јажиња;
- 3) дрвените и металните скелиња;
- 4) металните потпирачи и металните оплати во градежништвото.

IV. Стопанската организација ќе ги води како обртни средства дрвената јамска граѓа, металните потпирачи и другите материјали за потребите на рударството и за потребите на тунелите.

Ако материјалите од претходниот став се користат за замена на основните средства односно за нови инвестиции, набавката се врши на товар на соодветните средства наменети за замена на основните средства односно за нови инвестиции.

V. Стопанската организација може под 30 јуни или под 31 декември 1958 година да изврши пренесување на предметите од точката II на оваа наредба од основните средства во обртни средства или од обртните средства во основни. Истовремено стопанската организација е должна да го изврши и соодветното прекнижување меѓу фондот на основните средства и фондот на обртните средства.

За извршување на пренесувањето од претходниот став потребна е претходна одлука од работничкиот совет на стопанската организација.

VI. Настанувањето и престанокот на обврската за плаќање интерес на основните средства и на амортизацијата по основот на извршеното пренесување на основните средства во обртни, и обратно, течат од првиот ден на наредниот месец по настанатите промени во состојбата на фондот на основните средства односно во состојбата на фондот на обртните средства.

VII. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престануваат да важат: Наредбата за распределување средствата на трудот на стопанските организации кои се сметаат како обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54) и Наредбата за пренесување некои основни средства во обртни и обратно и за начинот на пресметување и книжење на нивната вредност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56 и 15/57).

VIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година како ден од кога се применува Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 12-4246/1  
22 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 124.

Врз основа на точката XI од Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониски норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) и точката VI став 2 од Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД УПЛАТУВАЊЕ НА НЕАМОРТИЗИРАНИОТ ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА НА НЕИСПОТРЕБЛИВИ ТРАКТОРИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И РАБОТЕН ДОБИТОК

1. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги (во натамошниот текст: селскостопанските организации) се ослободуваат од плаќање на неамортизираниот дел од вредноста на продадените или расходуваните трактори и селскостопански машини односно на продадениот работен добиток под следните услови:

1) ако тракторите или селскостопанските машини се неупотребливи, па како такви се расходуваат или се продадат заради замена, односно ако работниот добиток се продава заради набавка на трактор;

2) ако е од органот на управата надлежен за работите на селското стопанство на општинскиот народен одбор прибавена претходна согласност за продажната цена на неупотребливите трактори и селскостопански машини односно за продажната цена на работниот добиток.

Ако е во прашање продажба на неупотребливи трактори, за ослободување на селскостопанските организации од плаќањето од претходниот став, покрај наведените услови, мора да биде исполнет и условот тракторите да и се продадени на друга стопанска, задружна или општествена организација или на државен орган односно установа.

2. Како неупотребливи трактори и селскостопански машини, во смисла на претходната точка, се подразбираат тракторите и селскостопанските машини кои поради својата дотраеност или економска неупотребливост станале неупотребливи за селскостопански цели. Оваа неупотребливост ја утврдува органот на селскостопанската организација од точката 3 став 1 на оваа наредба.

3. За расходување на трактори и селскостопански машини, како и за продажба на трактори, селскостопански машини и работен добиток во селскостопанските организации што имаат работнички совет решава — работничкиот совет, во другите — управниот одбор на предлог од посебна комисија што за таа цел се формира, а во другите селскостопански организации — органот на управувањето.

Продажбата на предмети од претходниот став како и продажбата на работен добиток, може да се врши и врз основа на решение од директорот на селскостопанската организација, ако е тоа определено со нејзините правила.

Продажбата се врши на начинот определен со членот 89 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57).

4. Ако тракторите и селскостопанските машини, набавени со регрес, селскостопанската организација им ги продаде на купувачи кои според прописите што важат во времето на продажбата имаат право на набавка на тие предмети со регрес, или ако други селскостопански машини и работен добиток им продаде на кои и да е други купувачи, го уплатува во корист на своите средства на амортизацијата ситот износ добиен со таа продажба.

Ако е во случајот од претходниот став постигната продажна цена помала од неамортизираниот дел од вредноста на продадените предмети и добиток, селскостопанската организација се ослободува од уплатување на остатокот од неамортизираниот дел на вредноста под условите предвидени во точката 1 од оваа наредба.

5. Ако неупотребливите трактори или селскостопански машини, набавени со регрес, му ги продала на купувач кој според Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство нема право на надоместок (регрес) при купување на нови предмети од ист вид, а постигнатата продажна цена на тракторите и селскостопанските машини е помала од збирот на неамортизираниот дел од нивната вредност и на сразмерниот дел од одобрениот регрес, — селскостопанската организација е должна во корист на своите средства на амортизацијата да го уплати делот од постигнатата продажна цена на тракторите и селскостопанските машини, кој сразмерно му одговара на односот меѓу неамортизираниот дел од нивната вредност, од една страна, и збирот на таа вредност и на сразмерниот дел од регресот кој и одговара на неамортизираната вредност на предметите, од друга страна. Остатокот од постигнатата цена селскостопанската организација е должна да го уплати на име сразмерен дел од регресот.

Во случај на продажба на трактори и на селскостопански машини во смисла на претходниот став, селскостопанската организација се ослободува од плаќање на разликата на неамортизираната вредност и на сразмерниот дел од регресот што не можеле да се подмират од постигнатата цена, под условите од точката 1 на оваа наредба. Под истите услови селскостопанската организација се ослободува и од плаќање на неамортизираната вредност на продадениот работен добиток која не можела да се подмири од постигнатата продажна цена.

Ако е постигнатата продажна цена на тракторите и селскостопанските машини поголема од збирот на неамортизираниот дел од нивната вредност и на сразмерниот дел од одобрениот регрес, селскостопанската организација е должна на име сразмерен дел од регресот да го уплати само износот кој му одговара на одобрениот регрес, а ситот остаток го уплатува во корист на своите средства на амортизацијата.

Делот од постигнатата продажна цена на тракторите и селскостопанските машини кој селскостопанската организација е должна да го уплати на име регрес, во смисла на одредбите од претходните ставови на оваа точка, се уплатува кај банката на сметката бр. 339495-5 — Регрес за селскостопанска опрема, и тоа во срокот определен за уплатување на средствата на амортизацијата.

На пример, првобитната вкупна вредност на трактор изнесувала 2.000.000 динари, вкупниот износ на регресот одобрен при набавката 1.200.000 динари, та селскостопанската организација за тој трактор платила 800.000 динари и од таа вредност амортизирала 600.000 динари, така што неамортизираната вредност изнесува 200.000 динари. Овој износ од 200.000 динари во однос на набавната цена од 800.000 динари чини 25%, што значи дека сразмерниот дел од регресот пресметан со примена на

истата норма (25%) врз одобриениот регрес (1.200.000 динари) изнесува 300.000 динари. Според тоа, неамортизираниот дел од вредноста и сразмерниот дел од регресот изнесуваат 500.000 динари, т. е. неамортизираниот дел од вредноста 200.000 динари или 40% од 500.000 динари, а соодветниот дел од регресот 300.000 динари или 60% од 500.000 динари. Ако селскостопанската организација го продаде тој трактор за 400.000 динари на купувач кој нема право на регрес, истата е должна од постигнатата цена да уплати на сметката на своите средства на амортизацијата 160.000 динари (т. е. 40% од 400.000 динари), а на сметката на регресот 240.000 динари (т. е. 60% од 400.000 динари), додека се ослободува од уплатување на остатокот од неамортизираната вредност од 40.000 динари (200.000 — 160.000 динари) и на остатокот од сразмерниот дел на одобриениот регрес од 60.000 динари (300.000 — 240.000 динари).

Ако во предниот пример постигнатата продажна цена би изнесла 650.000 динари (наместо 400.000 динари), селскостопанската организација би била должна на име регрес да уплати 300.000 динари (колку е должна да уплати и според претходните примери), а оваа разлика од 350.000 динари ја уплатува во корист на своите средства на амортизацијата, иако неамортизираниот дел од вредноста изнесува само 200.000 динари.

6. Износите што ги уплатува во корист на своите средства на амортизацијата според одредбите од претходните точки на оваа наредба, селскостопанската организација може да ги користи само за набавка на трактори и селскостопански машини, а износите што ги уплатува на име неамортизиран дел од вредноста на продадениот работен добиток може да ги користи само за набавка на трактори, придружувајќи се притоа за прописите за употреба на средствата на амортизацијата.

Износите од претходниот став селскостопанската организација може да ги користи и за отплатување на трактори и селскостопански машини со кои се здобила врз основа на заем или врз основа на други кредитни зделки.

7. Како селскостопанска организација и општи земјоделски задруги во смисла на оваа наредба се подразбираат организациите наведени во точката 5 од Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), какд и земјоделските задруги што имаат трактори и селскостопански машини и се занимаваат со селскостопанско производство во кооперација со индивидуални селскостопански производители односно на своја економија која не е организирана како економија со самостојна пресметка.

8. На индустриските погони на селскостопанските организации и на индустриските погони на општите земјоделски задруги не се применуваат одредбите од оваа наредба.

9. Трактори и селскостопански машини можат да им се продадат на граѓани и на граѓански правни лица под условите определени во прописите донесени според одредбите од членот 93 став 2 на Законот за средствата на стопанските организации.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на прописите врз основа на кои е донесена.

Бр. 12-4245/1

22 февруари 1958 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

125.

Врз основа на членот 17 став 4 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

## НАРЕДБА

**ЗА ТРОШОЦИТЕ НА МЕНЗИТЕ И РАБОТНИЧКИТЕ РЕСТОРАНИ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ОСНОВУВАЧ ГИ ЗАСМЕТУВА ВО СВОИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

1) Стопанската организација — основувач на менза или на работнички ресторан ги засметува во своите материјални трошоци следните материјални трошоци на мензата односно на работничкиот ресторан: за електрична енергија, за плин, за вода, за инвестиционо одржување на предметите што сочинуваат основни средства и за интерес на краткорочните кредити за обртните средства на мензата односно ресторанот.

Стопанската организација — основувач на менза или на работнички ресторан ги засметува во своите материјални трошоци и следните трошоци на работењето на мензата односно на работничкиот ресторан: амортизацијата на вредноста на основните средства, интересот на фондот на основните средства и интересот на фондот на обртните средства.

Стопанската организација — основувач на менза или на работнички ресторан од средствата на својот фонд за заедничка потрошувачка може да ги подмирува трошоците за огрев и трошоците за превоз на прехранбените артикли за потребите на мензата односно на работничкиот ресторан.

2. Ако услугите на мензата односно на работничкиот ресторан ги користат работници и службеници од повеќе стопански организации, издатоците од точката 1 на оваа наредба стопанските организации можат да ги засметуваат во своите материјални трошоци сразмерно со височината на претплата на работниците и службениците на одделни организации што ги користат тие услуги.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 године како ден на почетокот за применување на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 12-4247/1

22 февруари 1958 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

126.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57), во точката I оддел Б во гранката 116 — Неметали, по редниот број 50 се додава нов реден број 51, кој гласи:

„51. Керамички тела за електроиндустријата“) — — — — — 1,50“.

2. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, во редниот број 1 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) сумпор — — — — — 1,00“.  
3. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, во редниот број 2 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) сумпорна киселина — — — — — 1,00“.  
Досегашната одредба под б) станува одредба под в).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз склучени од тој ден.

П. бр. 578  
28 февруари 1958 година  
Белград

Претседател  
на Комитетот за надворешна трговија,  
Хасан Бркиќ, с. р.

## 127.

Врз основа на членот 29 став 2 од Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56 и 6/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Во Упатството за изработка на завршните сметки на општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/57) се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

### УПАТСТВО

#### за изработка на завршните сметки на општествените инвестициони фондови

I. Завршната сметка на општествениот инвестиционен фонд ја опфаќа состојбата на вкупните средства на фондот во годината за која се изработува завршната сметка на фондот и прегледите на извршувањето на планот за прилив и потрошувачка на средствата на фондот во истата година.

II. Завршната сметка на општествениот инвестиционен фонд се состои од:

- 1) биланс на општествениот инвестиционен фонд;
- 2) преглед на извршувањето на планот за прилив за средствата на фондот;
- 3) преглед на извршувањето на планот за потрошувачка на средствата на фондот;
- 4) преглед на непотрошените средства на фондот;
- 5) преглед на употребата на средствата на фондот за инвестиции од оснивањето на фондот;
- 6) поединечни прегледи на движењето на пласираните средства на фондот, што претставуваат задолжителни спецификации на соодветните позиции од обрасците во кои се вклучуваат билансот и прегледите наведени во оваа точка од 1 до 5;
- 7) извештај за работењето на фондот во годината за која се изработува завршната сметка.

Завршната сметка на општествениот инвестиционен фонд го изработува банката што го води фондот, врз основа на евиденциите што ги води за фондот и врз основа на податоците за издвоените средства на фондот што ги присобира од банките кај кои се издвоени средствата.

Завршната сметка се изработува на обрасците ЗСИФ (завршна сметка на општествениот инвестиционен фонд) бр. 1 до 5, кои се составен дел од ова упатство.

Се овластува Југословенската инвестициона банка, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, да пропише и други обрасци за изработка на задолжителните спецификации, како и во обрасците ЗСИФ бр. 1 до 5 да определува задолжителни позиции за секоја година спрема тоа кои приходи односно расходи се предвидени за таа година според сојузниот општествен план и според другите сојузни прописи.

III. Билансот на општествениот инвестиционен фонд се изработува според образецот ЗСИФ бр. 1 и ја опфаќа книговодствената состојба на средствата и пласманот на средствата на фондот заедно со непотрошените средства на фондот на денот на заклучокот, и тоа посебно за средствата што се водат кај банката која го води фондот, а посебно за издвоените средства кај другите банки.

Како издвоени средства на фондот се подразбираат средствата што од фондот се пренесени кај некоја друга банка како покритие по заемите за учество и пречекорувања, или за некои други заеми, како и непотрошените средства на гарантните износи по заемите за инвестиции и на гарантните износи по краткорочните кредити што се пренесени од фондот.

Во билансот на фондот се внесуваат податоците врз основа на состојбата на соодветните книговодствени сметки, на податоците од прегледите на извршувањето на планот за прилив и за потрошувачка на средствата и на прегледот на непотрошените средства.

Кај стасаните обврски по заемите за инвестиции за основните и обртните средства во билансот се внесува само износот на распоредените а позиција на прегледот.

IV. Прегледот на извршувањето на планот за прилив на средствата на фондот се изработува според образецот ЗСИФ бр. 2.

Овој образец се пополнува на следниот начин: Во колоната 1 „Задолжителен реден број“ се внесува задолжителниот реден број што во смисла на точката II став 4 од ова упатство ќе го пропише Југословенската инвестициона банка за определена позиција на прегледот.

Во колоната 2 „Опис“ се запишува називот на позицијата на видот на приходите што се уплатувани во фондот во текот на годината.

Во колоната 3 „План“ се внесуваат податоците од општествениот план или од документацијата на општествениот план на односна политичкотериторијална единица, и тоа конечните податоци по тем сите извршени измени и дополненија на општествениот план. Ако во планот не е предвидена некоја позиција од овој образец, во колоната 3 на таквата позиција се става цртичка. Ако по некоја позиција предвидена според општествениот план немало извршување, во колоната 3 се внесува планираниот износ.

Во колоната 4 „Извршување на планот — средства кај банката која го води фондот“ се внесуваат податоци за остварениот прилив на средствата на фондот за периодот од 1 јануари на годината за која се изработува завршната сметка до денот до кој со сојузни прописи е определено годишниот план да се извршува (сметковна година). Ако по некоја позиција предвидена во планот немало извршување, кај таквата позиција во колоната 4 се става цртичка.

Во колоната 5 „Извршување на планот — издвоени средства кај други банки“ се внесуваат податоците за средствата издвоени во текот на годината кај други банки. Податоците од оваа колона не доаѓаат предвид за споредување со планот за прилив за годината за која се изработува завршната сметка.

Во колоната 6 „Вкупно средства на фондот во текуштата година“ се внесува збирот на податоците од колоните 4 и 5. Овие податоци не се земаат предвид за пресметување на процентот за извршување на планот.

Во колоната 7 „Процент“ се внесува процентот што претставува однос на извршувањето на планот спрема планот, т. е. однос на износите исказани во колоната 4 спрема износите исказани во колоната 3.

Во овој образец податоците се внесуваат за оние позиции што се појавуваат кај фондот за кој се работи завршната сметка. Спрема тоа, кај секој

Формат 35/40 бр. 1 (лист 2)

| Реден број | О п и с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Претколони                |                           | Главна колона |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | за износите под а), б ит. | за износите под а), б ит. |               |
| 6          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                         | 9                         | 10            |
|            | <b>Б. Потрошени средства на фондот</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |               |
| 12         | <b>VI Состојба по заемите од фондот</b><br>Кај банката што го води фондот:<br>а) заеми во отплатување за основни средства<br>б) заеми во користење за основни средства<br>в) стасани обврски по заемите за основни средства (без побарувачкото салдо)<br>г) заеми во отплатување за обртни средства<br>д) заеми во користење за обртни средства<br>е) стасани обврски по заемите за обртни средства (без побарувачкото салдо)<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот:<br>а) заеми во користење за основни средства<br>Вкупно потрошени средства на фондот (12 + 13)                                                                                                                              |                           |                           |               |
| 13         | <b>В. Непотрошени средства на фондот</b><br><b>VIИ Непотрошени средства на фондот</b><br>Кај банката што го води фондот:<br>а) непотрошено од депозитот<br>б) непотрошено од другите средства на фондот<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот:<br>а) непотрошени средства за учества и пречекорувања<br>б) непотрошени средства на гарантните износи за инвестиции<br>в) непотрошени средства на гарантните износи за краткорочни кредити<br>Издвоени средства на ограничувањата за текуштата година<br><b>IX Вкупно средства на фондот на денот на заклучувањето</b><br>Кај банката што го води фондот (12 + 15 + 17)<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот (13 + 16) |                           |                           |               |
| 14         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |
| 15         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |
| 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |
| 17         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |
| 18         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |
| 19         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |               |

Формат 35/40 бр. 1 (лист 3)

| Реден број | О п и с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Претколони                |                           | Главна колона |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | за износите под а), б ит. | за износите под а), б ит. |               |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                         | 5             |
|            | <b>А. Средства на фондот</b><br><b>I Состојба на пренесените средства на фондот од претходната година</b><br>Кај банката што го води фондот<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот<br><b>II Прилив на средствата на фондот во текуштата година</b><br>Кај банката што го води фондот:<br>а) книговодствен прилив во текуштата година (ЗСИФ бр. 2)<br>б) пренесувања и расходи од средствата на фондот и издвоени ограничувања (ЗСИФ бр. 3)<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот:<br>а) книговодствен прилив во текуштата година (ЗСИФ бр. 2)<br>б) пренесувања и расходи (ЗСИФ-3)<br><b>III Вкупни средства на фондот на сметката 67 (I + II)</b><br>Кај банката што го води фондот (1 + 3)<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот (2 + 4)<br><b>IV Средства на фондот на сметката на ограничувањата 687</b><br>Кај банката што го води фондот<br><b>V Средства на фондот во непотрошени гарантни износи</b><br>По заемите за инвестиции<br>По краткорочните кредити<br><b>VI Вкупно средства на фондот на денот на заклучувањето</b><br>Кај банката што го води фондот (5 + 7)<br>Кај банката кај која се водат издвоените средства на фондот (6 + 8 + 9) |                           |                           |               |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |
| 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |               |

(банка)

(место)

Б И Л А Н С

на општественот инвестиционен фонд

на

на 31 декември 195— година

(во илјади динари)

## Образец ЗСИФ бр. 2

(банка)

(место)

П Р Е Г Л Е Д

на извршувањето на планот за прилив на средствата за 195— година  
на општествениот инвестиционен фонд

на 31 декември 195— година

(во илјади динари)

| 1                          | 2                                                                           | 3    | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                            | 7       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Задолжителен<br>речен број | О п и с                                                                     | План | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Процент |
| 1                          | I Пренесени непотрошени средства од изминатата година                       |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно пренесени непотрошени средства од изминатата година                  |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | II Прилив на ефективните средства во текущата година                        |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | — изворни приходи —                                                         |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно изворни приходи —                                                    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | — дотации и друго —                                                         |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно дотации и друго —                                                    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно прилив на ефективните средства во текущата година —                  |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Наплатени отплати од ануитетите во текущата година —                        |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно книговодствен прилив на ефективните средства во текущата година —    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Пренесени непотрошени средства од изминатата година (ЗСИФ бр. 2 под I) —    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупни средства за потрошувачка во текущата година —                        |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | III Прилив на неэффективните средства во текущата година                    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно книговодствен прилив на неэффективните средства во текущата година — |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно книговодствен прилив во текущата година —                            |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |

## Образец ЗСИФ бр. 3

(банка)

(место)

П Р Е Г Л Е Д

на извршувањето на планот за потрошувачка на средствата за 195— година на општествениот инвестиционен фонд

на 31 декември 195— година

(во илјади динари)

| 1                          | 2                                                                                              | 3    | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                            | 7       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Задолжителен<br>речен број | О п и с                                                                                        | План | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Извршување на планот<br>кај банката<br>што го води<br>фондот | Процент |
| 1                          | I Средства на ограничувањата за текущата година                                                |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Издвоени средства за ограничувања во текот на текущата година —                                |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | II Пренесувања на средствата во други фондови                                                  |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно пренесено во други фондови                                                              |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | III Расходи на фондот                                                                          |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно расходи на фондот —                                                                     |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно издвоени средства на ограничувањата, пренесувања и расходи од фондот (I + II + III) —   |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | IV Потрошувачка на средствата за инвестиции во текущата година                                 |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Потрошувачка по заемите за инвестиции за основни средства без интересот и провизијата —        |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Потрошувачка по заемите за инвестиции за обртни средства без интересот и провизијата —         |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно потрошено за инвестициите во текущата година —                                          |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно потрошено во текущата година (I + II + III + IV) —                                      |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | V Непотрошени средства на фондот                                                               |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Средства за потрошувачка во текущата година (ЗСИФ бр. 2) —                                     |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Пренесувања и расходи на фондот (ЗСИФ бр. 3, I + II + III) —                                   |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Останува од средствата за потрош. Потрошувачка за инвестиции во текущата година (ЗСИФ бр. 3) — |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Останува непотрошено од средствата за потрошувачка во текущата година —                        |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Средства на ограничувањата за текущата година —                                                |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |
|                            | Вкупно непотрошени средства на фондот за потрошувачка во наредната година —                    |      |                                                              |                                                              |                                                              |         |

Образец ЗСИФ бр. 4

(банка)  
(место)  
**П Р Е Г Л Е Д**  
на непотрошените средства на општествениот инвестиционен фонд  
на  
на 31 декември 195— година  
(во илјади динари)

| Ред. бр. | О П И С                                                                                | Прет-колони | Главна колони |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                      | 3           | 4             |
| A.       | Непотрошени средства кај банката што го води фондот                                    |             |               |
| 1        | Непотрошени средства од ограничувањата                                                 |             |               |
| 2        | Непотрошени средства на депозитот                                                      |             |               |
| 3        | Непотрошени други средства на фондот                                                   |             |               |
| 4        | Вкупно непотрош. средства на фондот на денот на заклуч. кај банката што го води фондот |             |               |
| B.       | Непотрошени средства на фондот издвоени кај други банки                                |             |               |
| 5        | Непотрошени средства за учества и пречекорувања                                        |             |               |
| 6        | Непотрошени средства на гарантните износи:                                             |             |               |
|          | а) Состојба на непотрошените гарантни износи по заемите за инвестиции                  |             |               |
|          | б) Состојба на непотрошените гарантни износи по краткорочните кредити                  |             |               |
| 7        | Вкупно непотрошени издвоени средства на денот на заклучувањето                         |             |               |
| 8        | Вкупно непотрошени средства на фондот:                                                 |             |               |
|          | а) Непотрошени средства на фондот на денот на заклучувањето                            |             |               |
|          | б) Средства на ограничувањата за текуштата год.                                        |             |               |
|          | ВКУПНО                                                                                 |             |               |

Образец ЗСИФ бр. 5

(банка)  
(место)  
**П Р Е Г Л Е Д**  
на употребата на средствата за инвестиции на општествениот инвестиционен фонд на  
во периодот од — до —  
(во илјади динари)

| Ред. бр. | Начин на употреба на средствата                    | Од оснив. на фон. до крајот на измислата г. | Во текот на текуштата година | Вкупно |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 1        | 2                                                  | 3                                           | 4                            | 5      |
| I        | Финансирање на инвестициите без обврска за враќање |                                             |                              |        |
| 1        | II Заеми за инвестиции                             |                                             |                              |        |
|          | Заеми за инвестиции за основни средства            |                                             |                              |        |
| 2        | Заеми за инвестиции за обртни средства             |                                             |                              |        |
|          | ВКУПНО употребено за инвестиции                    |                                             |                              |        |

фонд ќе се појават соодветни позиции во рамките на предвидените групации, и тоа: пренесени непотрошени средства од изминатата година, прилив на ефективните средства во текуштата година и прилив на неефективните средства во текуштата година.

Како прилив на ефективните средства на фондот се смета приливот на оние средства на фондот со кои се зголемува состојбата на фондот и кои во текот на годината можат да се употребат за непосредни расходи на фондот или за пласирање по пат на заеми за основни и обртни средства.

Во овој прилив влегуваат сите видови приходи предвидени во Уредбата за општествените инвестициони фондови и во другите сојузни прописи, и тоа како приходите со кои зголемуваат средствата на фондот (изворни приходи), така и приходите што произлегуваат од евентуални дотации, позајмици или од заеми што фондот ги примил од други фондови или политичкотериторијални единици (дотации и друго).

Во ефективните приходи посебно влегува и износот на анuitетите уплатени во текот на годината. Износот на уплатените анuitети се сосои од интересот одобрен на фондот и од отплатите за кои се ослободени средствата на фондот и со тоа се зголемил износот на средствата за користење во годината за која се изработува завршната сметка.

Како прилив на неефективните средства на фондот се смета зголемувањето на средствата на фондот за износите со кои е зголемена состојбата на пласираните средства на фондот, односно на средствата пренесени во фондот како покрите во врска со преземените заеми од други општествени инвестициони фондови. Исто така, овде влегуваат и вратените средства за учества и пречекорувања.

V. Прегледот на извршувањето на планот за потрошувачка на средствата на фондот се изработува според образецот ЗСИФ бр. 3.

Со овој преглед се опфаќаат податоците за планот и за извршувањето на планот за потрошувачка на средствата на фондот, било за непосредни пренесувања во други фондови или расходи на фондот, било за потрошувачка на средствата по пат на заеми.

Во колоната 3 „План“ се внесуваат податоците за планот за потрошувачка на средствата од општествениот план или од документацијата на општествениот план на односната политичкотериторијална единица на ист начин како и податоците за планот за прилив на средствата. Спрема тоа, и кај потрошувачката нема да се внесуваат податоци за позиции што не се предвидени со планот, односно во колоната за планот ќе се внесат податоците и по позициите по кои се планирани трошењата, иако не ги имало во текот на годината.

Податоците за извршувањето на планот се внесуваат во колоните 4 и 5.

Во колоната 7 „Процент“ се внесува процентот на извршувањето на планот на ист начин како и кај образецот ЗСИФ бр. 2. За утврдување на процентот на извршувањето на планот доаѓаат предвид само податоците од колоната 4, а од колоната 5 — само износите искажани како потрошувачка во врска со заемите од издвоените средства.

И кај овој образец, како и кај образецот ЗСИФ бр. 2, податоците се внесуваат под задолжителните редни броеви.

Во групата I „Средства на ограничувањето за текуштата година“ од овој образец се искажуваат како посебна категорија средствата на издвоеното ограничување за годината за која се работи завршната сметка бидејќи овие пренесувања всушност не значат пренесувања во други фондови ниту претставуваат расходи на фондот.

Во групата II „Пренесувања на средствата во други фондови“ се внесува состојбата на денот на заклучувањето од соодветните евиденции за пренесувањата на средствата во други фондови. Овде треба да се обрне особено внимание на внесувањето на податоците за пренесувањето на средствата за гарантни износи, за учество и за пречекорувања.

Во група III „Расходи на фондот“ опфатени се сите непосредни расходи на средствата на фондот, а врз основа на состојбата од соодветните евиденции за расходите на фондот.

Во групата IV „Потрошувачка на средствата за инвестиции во текуштата година“ се внесуваат податоци за потрошувачката во текот на годината по заемите дадени од фондот, и тоа посебно по заемите за основни средства а посебно по заемите за обртни средства.

Во групата V „Непотрошени средства на фондот“ се опфаќаат вкупно непотрошените средства на фондот, што треба да се согласуваат со износот внесен во главната колона на образецот ЗСИФ бр. 1 под VIII реден број 15 под а), 16 под а) и 17.

VI. Прегледот на непотрошените средства на фондот се изработува според образецот ЗСИФ бр. 4.

Со овој преглед се дава спецификација на непотрошените средства што се внесуваат под VIII во образецот ЗСИФ бр. 1 и под V во образецот ЗСИФ бр. 3, и тоа посебно на непотрошените средства кај банката што го води фондот а посебно на непотрошените средства кај банката што ги води издвоените средства на фондот.

Покрај наведеното, посебно се даваат податоците за непотрошените средства на депозитот и за другите непотрошени средства на фондот. На крајот од образецот е предвидено да се искажат и непотрошените средства од гарантните износи по заемите за инвестиции по краткорочните кредити.

Податокот под редниот бр. 1 на образецот ЗСИФ бр. 4 ќе се појави само во завршните сметки за 1957 година и тој ги опфаќа непотрошените средства од ограничувањето за 1956 година.

VII. Прегледот на употребата на средствата за инвестиции се изработува спрема образецот ЗСИФ број 5.

Во колоната 3 „Од оснивањето на фондот до крајот на изминатата година“ се внесува износот на средствата на фондот употребени за инвестиции од денот на оснивањето до денот на заклучувањето на работењето на фондот за годината што и претходи на годината за која се изработува завршната сметка.

Во колоната 4 „Во текот на текуштата година“ се внесува износот на потрошувачката во текот на годината за која се работи завршната сметка.

Позицијата I „Финансирање на инвестициите без обврска за враќање“ содржи:

1) во колоната 3 збир на износите на средствата дадени од фондот за финансирање на инвестиции без обврска за враќање — за сите години од оснивањето на фондот до почетокот на годината за која се изработува завршната сметка, но не и дотациите за други општествени инвестициони фондови со намена за финансирање на инвестиции без обврска за враќање;

2) во колоната 4 соодветниот износ што е искажан во образецот ЗСИФ бр. 3.

Позицијата II „Заеми за инвестиции“ содржи:

1) во колоната 3 збир на износите на средствата на фондот пласирани во заемите за инвестиции (искористени средства на заемите) — за сите години од оснивањето на фондот до почетокот на годината за која се изработува завршната сметка, подразбирајќи ги тука и веќе отплатените (изгаснатите) заеми, но не и дотациите за други општествени инвестициони фондови дадени со цел за кредитирање на инвестиции;

2) во колоната 4 истиот износ што е искажан во колоната 6 од образецот ЗСИФ бр. 3 под позицијата IV „Потрошувачка на средствата за инвестиции во текуштата година“.

Во оваа позиција посебно се искажуваат податоците за заемите за основни средства, а посебно за заемите за обртни средства.

VIII. Прегледите на движењето на пласираните средства на фондот ги опфаќаат поединечните податоци за заемите во користење, податоците според

гранките за заемите што се отплатуваат и за стасаните обврски по заемите за инвестиции, посебно за основни средства а посебно за обртни средства.

Покрај тоа, овие прегледи треба да дадат податоци за износот на одобрените заеми, за износот на одобрените средства за користење во текуштата година, за износот на чистата потрошувачка без интересот и провизијата и за износот на потрошувачката со интересот и провизијата, за износот на непотрошените средства од текуштата година односно за износот на вкупно непотрошените заеми, како и податоци за стасаните и уплатени анuitети и план на стасувањето и на уплатата на анuitетите за годината што доаѓа по годината за која се изработува завршната сметка.

Со цел за изработка на прегледот на инвестициите во Југославија, банките што ги изработуваат завршните сметки на општествените инвестициони фондови се должни на посебните обрасци што ќе ги пропише Југословенската инвестициона банка во смисла на точката II став 4 од ова упатство да даваат податоци за заемите од банкарските средства.

IX. Извештајот за работењето на фондот треба да содржи анализа на завршната сметка, како и услови и причини што влијаеле врз работењето на фондот.

Во извештајот за работењето на фондот треба да се прикажат и стасаните а неизмирени обврски на фондот спрема другите фондови, како и обврските по одобрените а неискористени заеми.

X. Збирниот преглед на сите општествени инвестициони фондови го изработува Југословенската инвестициона банка.

Завршната сметка на општествениот инвестиционен фонд му ја предава банката што ја изработила на надлежниот орган предвиден во членот 30 од Уредбата за општествените инвестициони фондови, и тоа најдоцна до 30 април на годината што доаѓа по годината за која се изработува завршната сметка. Завршната сметка му се предава на надлежниот орган до наведениот рок со претходно примената согласност на точноста на изработката на завршната сметка што ја дава Југословенската инвестициона банка.

XI. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за изработка на завршната сметка на општествените инвестициони фондови за 1957 година.

Бр. 07—2192/1

25 февруари 1953 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансите,  
Аедо Хумо, с. р.

## 128.

Врз основа на членот 55, во врска со членот 13 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите пропишува

### У П А Т С Т В О ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ И РАСХОДИТЕ ШТО СЕ ИЗДНАЧУВААТ СО ТИЕ ТРОШОЦИ

I. Како материјални трошоци на стопанските организации, во смисла на членот 13 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, се сметаат особено следните издатоци настанати во врска со производството и прометот на стоки односно со извршувањето на услуги:

1) вредноста на потрошениот материјал (суровини и полуфабрикати, електрична енергија, го-

риво, мазиво и друг помошен материјал, како и вредноста на ситниот инвентар и алат), пресметана по набавните цени;

2) издатоците за услуги од други лица (транспортни услуги, услуги од занаетчиски дуќани, услуги од техничка и организациона помош и други услуги од регистрирани претпријатија и дуќани односно од поединци што се обврзници на данокот на доход);

3) водните придонеси врз основа на сојузните прописи;

4) интересот на кредитите за обртни средства и интересот што се плаќа на инвестиционите заеми за основни и обртни средства;

5) премиите за осигурување на предмети што сочинуваат основни средства и на предмети што сочинуваат обртни средства — според посебни прописи на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните донесени според одредбите од членот 33 став 4 од Законот за средствата на стопанските организации;

6) премиите за осигурување на предмети и лица (патници) во превозот со транспортни средства;

7) трошоците за реклама и пропаганда;

8) трошоците за репрезентација;

9) трошоците околу учествување на саеми, изложби и на филмски фестивали, освен личните доходи на работниците и издатоците што имаат карактер на инвестициони вложувања за повеќе години;

10) трошоците за инвестиционо одржување на предмети што сочинуваат основни средства;

11) трошоците за обновување и одржување на резерви на рудно и друго минерално богатство и трошоците за истражување на рудно и друго минерално богатство;

12) трошоците за предвојничка обука, противавионска заштита и противавионска одбрана;

13) трошоците за освојување на ново производство, определени со посебни сојузни прописи;

14) издатоците за сметка на мензата и на работничкиот ресторан што ги основала стопанската организација — според прописите донесени врз основа на членот 17 став 4 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

15) вредноста на примероците од одделни издавничка што новинските и издавачките претпријатија ги даваат: со цел за библиографска регистрација и евентуелен приказ: на одделни работници заради користење во редовната работа; на носителите на авторското право; на определени органи и установи врз основа на посебни прописи, и вредноста на доказниот примерок за печатењето на огласот;

16) надоместоците за работа на лица кои работат однос при системот на работа на парче дома кај работникот;

17) провизиите одобрени од издавачки претпријатија на деловните агенти и на поверениците за продажба на книги, списанија и други публикации;

18) наградите за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриски и средни училишта со практична обука, наградите за работа на студенти и на ученици на средни училишта за време на практичната работа во стопанската организација, како и надоместоците на странските студенти врз основа на спогодба за размена на студенти, — заедно со придонесите што на тие награди и надоместоци се плаќаат;

19) трошоците за превоз во јавниот градски сообраќај на извршниот персонал што врши достава на поштенски пратки и на телеграфско-телефонски соопштенија, како и трошоците за превоз на работниците што работат на одржување на средствата на телеграфско-телефонските врски и на претплатните постројки — во претпријатијата во состав на

Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

20) паушалните износи до 500 динари месечно за употреба на велосипед и до 3.000 динари месечно за употреба на моторцикл, кога тие паушални износи им се даваат на работниците и на извршниот персонал на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, кои при доставувањето на поштенските пратки или телеграфско-телефонските соопштенија и при одржувањето на телеграфско-телефонските линии употребуваат свои велосипеди односно моторцикли;

21) надоместоците што претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони им ги исплатуваат на лицата што вршат испорака на пратки во потесно и пошироко доставно подрачје повремено, како и надоместоците на лицата кои како специјални носители вршат пренос односно испорака на телеграми и телефонски покани — извештавања.

II. Со материјалните трошоци на стопанските организации се изедначуваат следните издатоци и расходи:

1) отпишаните побарувања;

2) исправките на вредноста на самосталните и спорните побарувања;

3) материјалните трошоци предизвикани со виша сила (поплава, одронување и слично);

4) надоместокот на штета причинета на други лица при вршење на редовната дејност на стопанската организација, ако таквиот ризик не може да се осигури кај осигурителен завод и ако надоместокот се дава во височина и под условите што се определени со посебен сојузен закон или со пропис на сојузен орган донесен врз основа на сојузен закон (штета причинета со експлоатација или со преработка на руда и слично);

5) износот на штетата настаната на основните средства и износот на штетата настаната на обртните средства што не можеле да се покријат од резервниот фонд според членот 59 од Законот за средствата на стопанските организации;

6) кусоците на запаси на сировини и материјали, подуппроизводи, готови производи и стоки, утврдени во текот на годината или при редовниот годишен попис (инвентарисањето);

7) негативните разлики на временските и калкулативните разграничувања на редовните трошоци од работењето или на признаените посредни расходи;

8) дополнително утврдените материјални трошоци и расходи од изминатите деловни години;

9) изгубените капари и откажувачките, како и надоместоците на други штети според одлуки на судот, покрај штетата од оваа точка под 4);

10) казните за прекршоци и за стопански престапи;

11) платените договорени казни, пенали, денгуби поради неблаговремен натовар или истовар на стоки и затезните интереси.

III. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 12-4694/1

28 февруари 1958 година

Белград

Државен секретар за работи на финансните,  
Авдо Хумо, с. р.

## 129.

Врз основа на точката VII од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите пропишува

## У П А Т С Т В О

**ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ**

1. Во упатството за начинот на пресметување и уплатување на разликите во цените на производите на кои им се определени највисоки продажни цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58) точката VI се менува и гласи:

„VI. Разликите во цените пресметани според одредбите од ова упатство треба да се уплатат на посебни сметки на федерацијата кај Народната банка, и тоа:

1) стопанските организации од точ. II и III на ова упатство на сметката бр. 339552 — Разлики во цената на кожата кај фабриките — во срок од 60 дена по влегувањето во сила на ова упатство;

2) стопанските организации од точ. I и IV на ова упатство на сметката бр. 339551 — Разлики во цената на кожата кај трговијата — во срок од 30 дена по влегувањето во сила на ова упатство.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—4145/1  
21 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансите,  
Авдо Хумо, с. р.

## 130.

Врз основа на членот 150 став 5 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, пропишува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ШУМАРСКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА**

## Член 1

За службениците што вршат шумарско-технички помошни работи во органите на управата за шумарство и во самостојните установи за управување со шумите постојат звањата:

- 1) шумар,
- 2) надзорник на шумите.

Звањата од претходниот став се од четврта група.

## Член 2

За звањето шумар потребно е завршено Осумгодишно училиште и двегодишно шумарско училиште, како и положен стручен испит.

Кандидатите за звањето шумар потребно е да се и здравствено способни за вршење на шумарско-техничка помошна служба и да го отслужиле својот воен срок.

## Член 3

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоредуваат во следните платни разреди:

| Звање                       | Платен разред |
|-----------------------------|---------------|
| 1) шумар — — — —            | XVIII до XVI  |
| 2) надзорник на шумите — XV | „ XII         |

Во XVI платен разред на звањето шумар постојат четири, а во XII платен разред на звањето надзорник на шумите — две периодски покачувања,

## Член 4

Службеникот во звањето шумар кој поминал три години во завршниот платен разред и го положил стручниот испит за звањето надзорник на шумите, се унапредува во звањето надзорник на шумите.

## Член 5

За службениците во звањето шумар и надзорник на шумите важат во сè друго одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

## Член 6

Службениците што се затекнале во звањето шумар или во звањето надзорник на шумите, го задржуваат досегашниот платен разред.

Службениците во звањето шумар што имаат завршено осумгодишно училиште и двегодишно шумарско училиште или на нив соодветна спрема, добиваат еден платен разред повеќе, односно периодско покачување во завршниот платен разред.

Службениците во звањето надзорник на шумите што имаат периодско покачување од XIII платен разред, добиваат XII платен разред.

Времето поминато со периодско покачување се смета за натамошно напредување.

## Член 7

Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во звањето помошен шумар се преведуваат во звањето шумар и, според времето поминато на работите на помошен шумар, се распоредуваат во соодветниот платен разред односно во завршниот платен разред со периодско покачување.

Службениците од претходниот став се должни да го положат стручниот испит за звањето шумар во срок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник. Тие не можат натаму да напредуваат додека не го положат тој испит.

Службениците што до 31 декември 1957 година се унапредени од звањето помошен шумар во звањето шумар и се распоредени во почетниот платен разред на ова звање, ќе се распоредат во платните разреди согласно со ставот 1 од овој член.

## Член 8

Квалификуваните работници (чуvari на шуми и на шумски култури, шумски манипуланти и сл.) што на 31 декември 1957 година се затекнале во служба на работите на шумарско-техничка помошна служба, можат да се назначат во звањето шумар и, според времето поминато со спрема на квалификуван работник во оваа служба, да се распоредат во платните разреди, почнувајќи од XVIII платен разред.

Квалификуваните работници од претходниот став се должни да го положат стручниот испит за звањето шумар во срок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник. Тие не можат натаму да напредуваат додека не го положат тој испит.

## Член 9

До крајот на 1959 година можат, по исклучок, да се назначуваат за шумари и лица што завршиле едногодишно шумарско училиште или основно училиште и едногодишен курс за шумарско-техничка помошна служба, како и квалификувани работници на работите на шумарско-техничка помошна служба.

Лицата од претходниот став што имзат едногодишно шумарско училиште или основно училиште и едногодишен курс за шумарско-техничка помошна служба, се распоредуваат почнувајќи од XIX платен разред, а лицата со спрема на квалификуван работник — од XVIII платен разред.

Со прописи од членот 175 од Законот за јавните службеници ќе се определи посебна програма за испити за лицата што се примаат во служба според одредбата на ставот 1 од овој член и срокот за полагање на овој испит.

## Член 10

Од 1 јануари 1958 година престанува да важи Правилникот за звањата и платите на службениците во шумарско-техничката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52).

## Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 287

24 февруари 1958 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство  
на Сојузниот извршен совет,

Славко Комар, с. р.

## 131.

Врз основа на членот 152 став 2 точка 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот завод за статистика, во согласност со Сојузниот извршен совет, пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА

## I. Звања

## Член 1

За службениците што во органите на статистичката служба вршат статистички работи постојат звањата:

- 1) статистички помошник,
  - 2) статистичар,
  - 3) виши статистичар,
  - 4) статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар.
- За звањето статистички помошник е потребна нижа стручна спрема, за звањето статистичар — средна стручна спрема, за звањето виши статистичар — виша стручна спрема, а за звањето статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар — висока стручна спрема.

Звањето од точката 1 ст. 1 од овај член е звање од четврта група, звањето од точката 2 — од трета група, звањето од точката 3 — од втора група, а звањето од точката 4 — од прва група.

## Член 2

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоредуваат во следните платни разреди:

| Звање                                                                                                                                         | Платен разред |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) статистички помошник — —                                                                                                                   | XIX до XII    |
| 2) статистичар — — — —                                                                                                                        | XV до VIII    |
| 3) виши статистичар — — —                                                                                                                     | XIII до VI    |
| 4) статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар — — — — | XI до V       |

Службениците во звањето статистички помошник што имаат два класа соодветно средно училиште се распоредуваат почнувајќи од XVIII платен разред.

Во XII платен разред на звањето статистичар, во X платен разред на звањето виши статистичар и во IX платен разред на звањето статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар постојат по четири периодски покачувања, а во завршните платни разреди

на тие звања, како и во XII платен разред на звањето статистички помошник — по две периодски покачувања.

## Член 3

За унапредување на статистичар во XI платен разред, на виши статистичар во IX платен разред и статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар во VIII платен разред важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за унапредување на пристап во звањето референт од трета група, на референт од втора група во звањето виши референт од втора група и на референт од прва група во звањето виши референт од прва група.

За унапредување на статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар во звањето советник важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците од државната управа.

## Член 4

За службениците што вршат статистички работи важат во се' друго одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците од државната управа.

## II. Преодни и завршни одредби

## Член 5

Службениците што се затекнале во звањето статистички помошник кои имаат прво периодско покачување на XII платен разред добиваат XII платен разред. Времето поминато со досегашното периодско покачување се смета за добивање на периодското покачување во XII платен разред.

Службениците што се затекнале во звањето статистичар кои имаат виша школа го добиваат звањето виши статистичар и се распоредуваат во платните разреди на начинот пропишан во членот 399 став 5 од Законот за јавните службеници.

Одредбата од членот 399 став 2 на Законот за јавните службеници се применува и на службениците што се затекнале во звањето статистичар-економист, статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном, и статистичар-лекар.

## Член 6

Во поглед на исправката на преведувањето ќе се применат одредбите од чл. 425 и 426 од Законот за јавните службеници.

## Член 7

Од 1 јануари 1958 престанува да важи Правилникот за звањата и платите на службениците на статистичките служби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52).

## Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 1053/57

6 јануари 1958 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за статистика,  
Анте Новак, с. р

## 132.

Врз основа на членот 21 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојузот на трговските комори на Југославија пропишува

## П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА КОМЕРЦИЈАЛИСТИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА

### I. Општи одредби

#### Член 1

Стручната спрема на лицата запослени во трговските претпријатија, трговските дукани и трговските деловни единици (во натамошниот текст: во трговијата) на комерцијални работи се определува според одредбите од овој правилник.

Стручната спрема на лицата запослени во трговијата на други работи (правни, книговодствено-технички работи на инженери односно техничари и сл. и на работи на работници во трговијата) се определува според посебни прописи.

#### Член 2

Комерцијалистите во трговијата се лица што раководат со стопанско-комерцијални работи, ги организират и ги вршат.

Основните работи на комерцијалистите во трговијата се: склучување на договори за набавка и продажба на стоки, изработка на калкулации, фактурирање, ликвидирање на сметки, стручно кореспондирање и диспонирање.

#### Член 3

Комерцијалисти во трговијата можат да бидат лица со завршена соодветна средна, виша и висока школска спрема, како и квалификувани и висококвалификувани работници во трговијата под определени услови.

#### Член 4

Стручната спрема на комерцијалист во трговијата, според одредбите од овој правилник, се здобива со полагање на стручен испит по завршениот приправнички стаж или по завршетокот на определената практична работа на комерцијални работи во трговијата.

#### Член 5

Комерцијалистите во трговијата имаат средна, виша или висока стручна спрема.

### II. Услови за здобивање со стручната спрема на комерцијалист во трговијата

#### Член 6

За здобивање со стручна спрема на комерцијалист во трговијата, според одредбите од овој правилник, мора да има:

- 1) комерцијалистот во трговијата со средна стручна спрема — завршено средно или на него рамно училиште, пропишан приправнички стаж и положен стручен испит;
- 2) комерцијалистот во трговијата со виша стручна спрема — завршена виша комерцијална или на неа рамна школа, пропишан приправнички стаж и положен пропишан стручен испит.
- 3) комерцијалистот во трговијата со висока стручна спрема — завршен економски односно правен или друг соодветен факултет, пропишан приправнички стаж и положен стручен испит.

#### Член 7

Со стручната спрема на комерцијалист во трговијата со средна односно со виша стручна спрема, можат да се здобијат, според одредбите од овој

правилник, и квалификувани односно висококвалификувани работници во трговијата ако имаат определена практична работа на комерцијални работи и положен пропишан стручен испит.

Со стручната спрема на комерцијалист во трговијата со виша односно висока стручна спрема можат да се здобијат, според одредбите од овој правилник, и комерцијалисти со средна односно виша стручна спрема ако имаат определена практична работа на комерцијални работи и положен пропишан стручен испит.

#### Член 8

Со стручната спрема на комерцијалист во трговијата со средна стручна спрема може да се здобие:

- 1) лице што завршило средно економско училиште, ако по 2 години приправнички стаж положи стручен испит за комерцијалист со средна стручна спрема;
- 2) лице што завршило средно училиште за општо образование или на него рамно училиште, ако по 3 години приправнички стаж го положи стручниот испит за комерцијалист со средна стручна спрема;
- 3) квалификуван работник во трговијата што најмалку 3 години вршел работи на комерцијалист, ако го положи стручниот испит за комерцијалист со средна стручна спрема.

#### Член 9

Со стручната спрема на комерцијалист во трговијата со виша стручна спрема може да се здобие:

- 1) лице што завршило виша комерцијална школа или на неа рамна школа, ако по 2 години приправнички стаж го положи стручниот испит за комерцијалист со виша стручна спрема;
- 2) комерцијалист со средна стручна спрема кој најмалку 8 години вршел работи на комерцијалист, ако го положи стручниот испит за комерцијалист со виша стручна спрема;
- 3) висококвалификуван работник во трговијата кој најмалку 3 години вршел работи на комерцијалист со средна стручна спрема, ако го положи стручниот испит за комерцијалист со виша стручна спрема.

#### Член 10

Со стручната спрема на комерцијалист во трговијата со висока стручна спрема може да се здобие:

- 1) лице што завршило соодветен факултет, ако по 2 години приправнички стаж го положи стручниот испит за комерцијалист со висока стручна спрема;
- 2) комерцијалист со виша стручна спрема кој има најмалку 4 години практична работа на работи на комерцијалист, ако го положи стручниот испит за комерцијалист со висока стручна спрема.

### III. Приправнички стаж и стручни испити

#### Член 11

Лицата што првпат стапуваат на работа во трговијата, а немаат стручна пракса за вршење на работите на комерцијалист во трговијата, се примаат како приправници.

#### Член 12

Стручните испити се полагаат за комерцијалист во трговијата со средна, виша или висока стручна спрема.

Стручните испити од претходниот став заради здобивање со определена стручна спрема на комерцијалист во трговијата ги полагаат:

- 1) приправниците (член 11);
- 2) комерцијалистите во трговијата со средна односно виша стручна спрема — за здобивање со стручната спрема повисока од онаа што ја имаат, ако ги исполнуваат пропишаните услови;
- 3) квалификуваните односно висококвалификуваните работници во трговијата — за здобивање со

стручната спрема на комерцијалист во трговијата со средна стручна спрема односно виша стручна спрема, ако ги исполнуваат пропишаните услови.

#### Член 13

Стручните испити од претходниот член се полагаат пред испитните комисии што ги формира републичката трговска комора.

Испитната комисија се состои од претседател, секретар и два члена на комисијата. Предметниот испитувач има положај на член на испитната комисија кога се одлучува за успехот на кандидатот од предметот што тој испитувач го испитувал.

#### Член 14

Стручните испити се полагаат писмено и усно, или само усно, од предметите што се утврдени со пропишаната програма за полагање на стручниот испит.

Стручниот испит за комерцијалист во трговијата со висока стручна спрема се состои од изработка и обработка на една писмена работа од областа на стоковниот промет.

#### Член 15

Стручните испити се полагаат, по правило, двапати годишно, и тоа во април и октомври. Во случај на поголем број пријавени кандидати или од други причини, органот што ја формира испитната комисија може да определи и вонреден испитен срок.

#### Член 16

Пријавата за полагање на стручниот испит кандидатот ја поднесува на републичката трговска комора најдоцна на петнаесет дена пред првиот ден во месецот на испитниот срок. Кон пријавата кандидатот е должен да поднесе докази за исполнувањето на пропишаните услови за полагање на стручниот испит.

#### Член 17

Републичката трговска комора утврдува кои од пријавените кандидати ги исполнуваат пропишаните услови за полагање на стручниот испит и оние кандидати што ги исполнуваат тие услови ги известува за денот, часот и местото на полагањето на стручниот испит, и тоа најдоцна на 10 дена пред закажаниот ден за полагање на стручниот испит.

На кандидатот што не ги исполнува пропишаните услови за полагање на стручниот испит републичката трговска комора му издава решение за тоа.

Против решението од претходниот став кандидатот може да му изјави жалба на републичкиот секретаријатот за трудот, и тоа во срок од осум дена од денот на приемот на решението.

Ако органот надлежен за решавање по жалбата ја уважи жалбата, но поради водењето на постапката по жалбата кандидатот не би можел да го полага испитот во срокот за кој се пријавил, републичката трговска комора ќе го повика кандидатот да го полага стручниот испит во првиот нареден срок.

#### Член 18

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со „положил“ односно „не положил“.

Кандидатот што ќе покаже слаб успех од еден или од два предмети, полага поправителен испит. Кандидатот што ќе покаже слаб успех од три или повеќе предмети, го повторува стручниот испит.

#### Член 19

Кандидатот што ќе биде упатен на полагање на поправителен испит го полага поправителниот испит во наредниот редовен испитен срок.

Кандидатот што не ќе пристапи кон полагање на стручниот испит од неоправдана причина или во текот на испитот неоправдано се откаже од натамошното полагање, се смета дека не го положил стручниот испит.

Оправданоста на откажувањето од полагање на стручниот испит ја оценува испитната комисија.

#### Член 20

Кандидатот што не ќе го положи стручниот испит при првото полагање, може тој испит повторно да го полага, но најмногу уште двапати. Кандидатот што не ќе го положи стручниот испит ни при третото полагање, го губи правото на натамошно полагање на стручниот испит.

#### Член 21

За положениот стручен испит испитната комисија му издава на кандидатот уверение во срок од 14 дена од денот на положениот испит.

Образецот на уверението го пропишува Сојузот на трговските комори на Југославија во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

#### Член 22

Комерцијалистите во трговијата што го полагаат првпат стручниот испит во местото на живеењето односно на запослувањето, имаат право на платено отсуство за време на полагањето на испитот. Комерцијалистите во трговијата што го полагаат првпат стручниот испит надвор од местото на живеењето односно запослувањето, покрај платеното отсуство за време на полагањето на испитот, имаат право и на надоместок на патните трошоци (превоз и дневница) според важечките прописи на стопанските организации.

#### Член 23

На претседателите, членовите и секретарите на испитните комисии за работата во комисијата им припаѓа хонорар во износот што ќе го определи Сојузот на трговските комори на Југославија.

Хонорарите од претходниот став паѓаат на товар на трговските стопански организации во кои се запослени кандидати што го полагаат испитот.

#### Член 24

Сите лица од членот 12 на овој правилник го полагаат стручниот испит според иста програма, на ист начин, во исти срокови и пред исти органи.

Поблиски прописи за составот и работата на испитната комисија, за начинот на полагањето на стручниот испит, како и за програмите за полагање на стручниот испит, донесува Сојузот на трговските комори на Југославија.

### IV. Практична работа на комерцијални работи

#### Член 25

Како практична работа на комерцијални работи се смета времето поминато на работите од членот 2 на овој правилник во трговијата, во трговските комори или во другите стопански или задружни организации.

Како време на практична работа во смисла на претходниот став се признава и времето:

- 1) поминато на работи на комерцијалист во државни органи или установи;
- 2) поминато во својство на професионален функционер во општествено-политички организации;
- 3) поминато во активна служба на интендантски работи и на работи на материјално-техничка документација во Југословенската народна армија или во бившата југословенска војска до 6 април 1941 година;
- 4) поминато во Народноослободителната борба, во заробеништво по 6 април 1941 година, на активна илегална работа за време на Народноослободителната борба, во концентрациони логори и во затвор, како жртва на фашизмот — пред и за време на Народноослободителната војна;
- 5) поминато во својство на присилно раселено лице, под услов тоа лице пред присилното раселување да работело на комерцијални работи во трговијата;
- 6) поминато надвор од службата, ако е односното лице од страна на окупационите органи отпуштено од службата поради својата антифашистичка или патриотска работа, верска припадност или од

слични причини (на пример: поради тоа што имало некој од членовите на фамилијата во Народноослободителната војска, или жена што е отпуштена од служба затоа што мажот и е запослен) или самото ја напуштило службата или е пензионирано од овие причини, под услов повторно да стапило во служба до крајот на 1945 година, а пред тоа работело на комерцијални работи во трговијата;

7) поминато во вршење на трговска приватна професионална дејност.

Времето поминато во Народноослободителната војска или на активна и организирана работа во Народноослободителната борба до завршетокот на војната — се смета двојно, а во сите други случаи еднократно.

## V. Преодни и завршни одредби

### Член 26

Стручната спрема според чл. 27, 28 и 29 на овој правилник му се признава на лицето што на денот на влегувањето во сила на овој правилник вршело работи на комерцијалист во трговијата.

### Член 27

Средна стручна спрема на комерцијалист во трговијата му се признава на лице:

1) со полно средно економско училиште и најмалку 4 години работа на работи на комерцијалист;

2) со полно средно училиште за општо образование или на него рамно училиште и 6 години работа во трговијата, од кои најмалку 4 години работа на работи на комерцијалист;

3) со неполно средно училиште за општо образование или на него рамно училиште и 7 до 13 години практична работа на работи на комерцијалист, што зависи од годините на школувањето;

4) кое положило стручен испит за звањето помлад комерцијалист од членот 2 на Основната уредба за економско-комерцијалната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/47) или е ослободено од полагањето на тој испит врз основа на членот 2 од Уредбата за задолжително полагање на стручни испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50) односно што го положило стручниот испит за звањето пристав од членот 16 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54);

5) кое има стручна спрема на квалификуван работник или на кое би му била признаена стручната спрема за квалификуван работник во смисла на членот 19 точ. 1—5 од Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55) под услов во трговијата да има практична работа од најмалку 10 години, од кои најмалку 5 години работа на работи на комерцијалист.

### Член 28

Виша стручна спрема на комерцијалист во трговијата му се признава на лице:

1) со завршена виша комерцијална школа или на неа рамна школа и најмалку 4 години работа на работи на комерцијалист;

2) кое положило стручен испит за звањето виши комерцијалист од членот 2 на Основната уредба за економско-комерцијалната струка или е ослободено од полагањето на тој испит врз основа на членот 2 од Уредбата за задолжително полагање на стручни испити на државните службеници, односно кое положило стручен испит за звањето референт од членот 16 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи;

3) со завршено средно училиште за општо образование или на него рамно училиште и најмалку 12 години практична работа во трговијата, од кои

најмалку 5 години работа на работи на комерцијалист;

4) кое има стручна спрема на висококвалификуван работник или на кое би му била признаена стручната спрема на висококвалификуван работник во смисла на членот 20 точ. 1—5 од Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици, а под услов најмалку 5 години да работел на работи на комерцијалист;

### Член 29

Висока стручна спрема на комерцијалист во трговијата му се признава на лице:

1) со завршен факултет или на него рамна школа и најмалку 4 години работа на работи на комерцијалист;

2) со завршена виша комерцијална школа или на неа рамна школа и најмалку 8 години работа на работи на комерцијалист.

### Член 30

На лицето што активно учествувало во организираната работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 или 1943 година, му се признава средна, виша односно висока стручна спрема на комерцијалист во трговијата без оглед на школските квалификации, ако на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнало на работно место за кое според оценката на Сојузот на трговските комори на Југославија се бара средна, виша или висока стручна спрема.

### Член 31

Стручната спрема според одредбите на овој правилник му се признава на лице што на 21 декември 1955 година вршело работи на комерцијалист, а кое во меѓувремето до влегувањето во сила на овој правилник било распоредено на работно место на работник во трговијата, ако тоа лице го сака тоа и ако од 21 декември 1955 година до влегувањето во сила на овој правилник било непрекинато на работа во трговијата.

На лицето од претходниот став што не ќе изрази желба да му се признае стручната спрема на комерцијалист во трговијата според овој правилник, надлежната комисија, ако најде дека тоа лице располага со определена стручна спрема во звањето на работник во трговијата, ќе му ја утврди стручната спрема според одредбите од Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици.

### Член 32

За утврдување на стручната спрема на комерцијалист во трговијата републичката трговска комора формира комисија од службеници односно претставници што ќе ги предложат: републичкиот секретаријат за трудот, републичкиот одбор на синдикатот на трговските, угостителските и туристичките работници и републичката трговска комора. Претставникот на републичката трговска комора е претседател на комисијата.

За решавање по жалбите на решенијата за утврдена стручна спрема Сојузот на трговските комори на Југославија формира комисија од службеници односно од претставници што ќе ги предложат: сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Централниот одбор на Синдикатот на трговските, угостителските и туристичките работници на Југославија и Сојузот на трговските комори на Југославија. Претставникот на Сојузот на трговските комори на Југославија е претседател на комисијата.

Републичката трговска комора односно Сојузот на трговските комори на Југославија при формирањето на комисиите од претходните ставови определува и секретар на комисијата.

## Член 33

Комисиите работат во седници. За работата на комисијата се води записник. Записникот го потпишува претседателот на комисијата и секретарот на комисијата како записничар.

## Член 34

Врз основа на заклучоците од комисијата републичката трговска комора односно Сојузот на трговските комори на Југославија издава решение за утврдената стручна спрема на комерцијалист во трговијата.

## Член 35

Против решението за утврдената стручна спрема на комерцијалист во трговијата може да му се изјави жалба на Сојузот на трговските комори на Југославија. Жалбата се изјавува во рок од 15 дена од денот на приемот на решението и ѝ се предава на комисијата што го донесла решението.

## Член 36

Комисијата од членот 32 став 2 на овој правилник ја оценува и правилноста на сите првостепени решенија за утврдената стручна спрема на комерцијалист во трговијата, освен решенијата против кои е благовремено изјавена жалба.

Оценувајќи ја правилноста на решението за утврдената стручна спрема на комерцијалист во трговијата, комисијата од претходниот став може, ако најде дека решението е неправилно, да го укине и да донесе ново односно да го измени во делот во кој е неправилно.

## Член 37

Комисиите за утврдување на стручната спрема на комерцијалист во трговијата се должни да ја утврдат стручната спрема во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 38

Комисијата на Сојузот на трговските комори на Југославија е должна работата на ревизија на решенијата да ја заврши во рок од една година од денот на завршетокот на утврдувањето на стручната спрема на комерцијалист во трговијата.

## Член 39

На претседателите, на членовите, као и на секретарите на комисиите од членот 32 ст. 2 на овој правилник им припаѓа хонорар за работата во тие комисии.

Хонорарите од претходниот став паѓаат на товар на трговските стопански организации.

Висоцината на износите на хонорарите од ставот 1 на овој член ја определува Сојузот на трговските комори на Југославија.

## Член 40

Лицата што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнале на вршење работи на комерцијалист во трговијата, а на кои според одредбите од овој правилник не може да им се утврди стручната спрема поради тоа што не ги исполнуваат пропишаните услови, можат да го полагаат стручниот испит за комерцијалист во трговијата со средна стручна спрема ако имаат неполно средно училиште и 7 години работа на работи на комерцијалист.

Стручниот испит од претходниот став може да се полага до 31 декември 1959 година.

## Член 41

На лицето со стручна спрема на работник во трговијата што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнало на вршење работи на комерцијалист во трговијата, а на кое не може да му се утврди стручната спрема според одредбите од овој правилник поради тоа што не ги исполнува пропишаните услови, може да му се утврди стручната спрема според одредбите од Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици.

## Член 42

Поблиски прописи за примена на овај правилник донесува Сојузот на трговските комори на Ју-

гославија во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет, со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет и со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

## Член 43

Овој правилник влегува во сила со донет на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1067

20 јануари 1958 година

Белград

Сојуз на трговските комори на Југославија

Претседател  
Генерален секретар, на Управниот одбор,  
Ристо Бајалски, с. р. Никола Цуверовиќ, с. р.

## 133.

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

## О Д Л У К А

**ЗА МЕСЕЧНИТЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ ШТО СЕ ЗЕМААТ КАКО ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО ПЛАЌААТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС**

1. За пресметување на придонесот за социјално осигурување во стопанските организации кои врз основа на одредбите од чл. 23—33 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат во паушален износ (во натамошниот текст: стопанските организации со паушална пресметка) се установуваат, ако за определени видови стопански организации со посебни одлуки не се установени други основи, месечните паушални износи што се земаат како основи, и тоа:

- 1) 22.800 динари — за работниците на работните места за кои е потребна стручна спрема на висококвалификуван работник односно на службеник со виша стручна спрема;
- 2) 16.300 динари — за работниците на работните места за кои е потребна стручна спрема на квалификуван работник односно на службеник со средна стручна спрема;
- 3) 13.900 динари — за работниците на работните места за кои не се бара претходна спрема туку приучување за определена работа односно за службениците на работните места за кои се бара нижа стручна спрема;
- 4) 12.400 динари — за работниците и службениците на работните места за кои не се бара стручна спрема.

2. Стопанските организации со паушална пресметка се должни придонесот за социјално осигурување да го пресметуваат од соодветниот износ на месечниот паушален основ од точката 1 на оваа одлука за сите работници на кои работата во стопанските организации со паушална пресметка им е редовно занимање.

Се смета дека работата во стопанските организации со паушална пресметка им е редовно занимање на оние работници што во тие стопански организации се запослени во полно редовно работно време.

3. Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување, донесена во со-

гласност со надлежниот совет на околинскиот народен одбор, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 на оваа одлука можат за одделни стопански организации со паушална пресметка сразмерно да се зголемат за износот до 20% од тие основи ако се утврди дека просечниот месечен износ на личните доходи на работниците запослени во тие стопански организации кој, по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, е остварен во изминатата година, е поголем за повеќе од 10% од основите од точката 1 на оваа одлука.

Со одлука на извршниот одбор на околинскиот завод за социјално осигурување, донесена во согласност со надлежниот совет на околинскиот народен одбор, паушалните основи за пресметување на придонесот определени во точката 1 од оваа одлука можат за одделни стопански организации со паушална пресметка сразмерно да се намалат за износот до 20% од тие основи ако се утврди дека просечниот месечен износ на личните доходи на работниците запослени во тие стопански организации кој, по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, е остварен во изминатата година, е помал за повеќе од 10% од основите од точката 1 на оваа одлука.

Обвземањето за плаќање на придонесот од основите зголемени односно намалени според ст. 1 и 2 на оваа точка, почнува од првиот ден на наредниот месец по доставата на одлуката до стопанската организација со паушална пресметка.

Зголемувањето односно намалувањето на основите според претходните ставови може да се изврши за работниците од сите или од одделни квалификации од точката 1 на оваа одлука.

4. За работниците што не се запослени со полно редовно работно време, но редовно се запослени најмалку половина од полното редовно работно време, како и за работниците редовно запослени помалку од половина на полното редовно работно време кои имаат права од здравственото осигурување во обенот и под условите предвидени според одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците спрема траењето на нивното работно време, стопанските организации со паушална пресметка го пресметуваат придонесот од износот на исплатените лични доходи на работниците по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

5. Основите од точката 1 односно точката 3 на оваа одлука служат како основи за пресметување на придонесот и кога придонесот се плаќа според посебните норми на придонесот определени врз основа на чл. 48—52, како и за додатокот на придонесот определен врз основа на чл. 56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

6. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците во трговските, угостителските и занаетчиските дуќани и во помалите угостителски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57).

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 1387/1  
31 јануари 1958 година  
Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,  
Зденко Хас, с. р.

Претседател,  
Илија Дошен, с. р.

## 134.

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува:

### О Д Л У К А

**ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ**

1. Ако платата на одделни работници и наместеници запослени кај приватни работодавци по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход во одделен месец изнесува помалку од:

- 1) 22.800 динари месечно или 110 динари по работен час — за висококвалификуваните работници и за службениците со виша стручна спрема;
- 2) 16.300 динари месечно или 79 динари по работен час — за квалификуваните работници и за службениците со средна стручна спрема;
- 3) 13.900 динара месечно или 67 динари по работен час — за квалификуваните работници и за службениците со нижа стручна спрема;
- 4) 12.400 динари месечно или 60 динари по работен час — за неквалификуваните работници и за службениците на помалку работи, —

работодавецот е должен за таквите работници и наместеници да го пресмета и уплати придонесот за социјално осигурување за односниот месец од соодветните горни основи, кои се сметаат како минимални.

Основите од претходниот став претставуваат износи за придонесот за буџетите од личниот доход.

Ако е со колективниот договор договорена плата која е по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход поголема од износот на минималните основи од ставот 1, пресметувањето и уплатувањето на придонесот се врши спрема тие поголеми износи предвидени во колективниот договор.

Минималниот основ од ставот 1 од кој се пресметува придонесот, се зема спрема квалификацијата односно стручната спрема потребна за работното место на кое работникот односно службеникот се наоѓа.

2. Пресметувањето од минималните основи од точката 1 на оваа одлука се врши и за работниците што не се запослени со полно редовно работно време но редовно работат најмалку 4 часа дневно.

За наместениците што не се запослени со полно редовно работно време но кои редовно работат најмалку 4 часа дневно, или остваруваат плата што по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход изнесува најмалку 6.000 динари месечно, како минимален основ се зема дел од минималниот основ од точката 1 на оваа одлука кој ѝ одговара на сразмерата меѓу договореното работно време и пропишаното полно редовно работно време за односните работи, но најмалку 6.000 динари месечно.

3. За лицата запослени помалку од 4 часа дневно што остваруваат плата која по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход изнесува помалку од 6.000 динари месечно, придонесот за социјално осигурување се пресметува и се плаќа од износот на исплатената плата по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

4. Ако придонесот за социјално осигурување треба да се уплати за време пократко од еден месец, за секој календарски ден во односниот период се зема една триесетина ( $\frac{1}{30}$ ) од износот на месечниот придонес.

5. Според одредбите од оваа одлука ќе се пресметува и ќе се плаќа придонесот за социјално осигурување.

гурување од 1 јануари 1958 година, со кој ден престануваат да важат: Одлуката за минималните основи за пресметување придонесот за социјално осигурување на лицата на работа кај приватните работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/54) и Напатствието за минималните основи за пресметување и уплата на придонесот за социјално осигурување кај задругите и приватните работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52).

Одредбите од оваа одлука нема да се применуваат при пресметувањето на придонесот за социјално осигурување на лицата запослени кај приватни работодавци за кои во поглед на пресметување на придонесот се установени паушални основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување или паушални износи на придонесот за социјално осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1328/1

31 јануари 1958 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,

Зденко Хас, с. р.

Претседател,

Илија Дошен, с. р.

### 135.

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузната изборна комисија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА**

1. Во Решението за именување околиски изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) во точката 204 се врши следната измена:

на упразнетото место претседател се именува **Мајден Владо**, судија на Околискиот суд во Севница.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 397

26 февруари 1958 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

др Дражеп Сесардиќ, с. р.

Претседател,

Михаило Горбевик, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за пензиското осигурување, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, се поткраднала грешка, та се дава

### ТРЕТА ИСПРАВКА

**НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Во членот 273 став 1 точка 1 на крајот од текстот место точка и записка треба да стои записка, а по записката треба да се додадат испуштените зборови: „доколку се однесуваат на старосните и фамилијарните пензии“.

Од Сојузната народна скупштина, 24 февруари 1958 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за работните односи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**

1. Во членот 334 став 1 во првиот ред по зборот „вежба“ да се уфрлат зборовите „односно на дослужување на воениот срок до три месеци“, а на крајот од текстот на ставовите 1 и 2 да се брише точката и да се додадат зборовите „односно од дослужувањето на воениот срок“.

2. Во членот 338 став 1 во петтиот ред и во ставот 2 во четвртиот ред наместо зборот „плата“ треба да стојат зборовите „личен доход“.

3. Во членот 343 во точката 4) во вториот ред по зборот „затвор“ да се уфрлат зборовите „или строг затвор“.

4. Во членот 399 на крајот се додава изоставениот текст кој гласи:

„5) од 10.000 до 200.000 динари — за дејствија од членот 396 на овој закон.“

На крајот од текстот на точката 4) наместо точката треба да стои точка со записка.

Од Сојузната народна скупштина, 1 март 1953 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

Во точката 6 став 2 место зборовите: „и за“ треба да стои зборот: „на“.

Од Сојузниот извршен совет, 22 февруари 1958 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за знањата на дактилографите и стенографите, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58, се поткраднале долу наведените грешки, те се дава

### ИСПРАВКА

**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЊАТА НА ДАКТИЛОГРАФИТЕ И СТЕНОГРАФИТЕ**

Во чл. 20 и 21, во последните ставови, наместо зборовите: „членот 8“ треба да стои: „членот 7 став 2“.

Од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, 10 февруари 1958 година, Белград.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надзорешни работи, донесува

### УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЛОН, СО СЕДАЛИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ**

#### I

Се назначува

Богдан Црнобрња, извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Индија, за извонреден пра-

теник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Џејлон, со седиште во Њу Делхи.

## II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5

20 февруари 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува:

## УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА**

## I

Се назначува

Јосип Ѓерѓа, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Египет, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.

## II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6

22 февруари 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 4а од Уредбата за оснивање и укинување определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/57 и 6/58) во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, по предлог од Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува:

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА УПРАВАТА ЗА ИНВАЛИДСКИ И БОРЕЧКИ ПРАШАЊА**

1. Се назначува за началник на Управата за инвалидски и боречки прашања Божо Павловиќ, советник во Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Б. бр. 18

28 февруари 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,  
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ  
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 3 од 18 јануари 1958 година објавува:

**Закон** за правата и должностите на органите на внатрешните работи на автономните единици;

**Одлука** за одобрување завршната сметка на Инвестициониот фонд на Народна Република Србија за 1956 година;

**Одлука** за потврда на одлуките на народните одбори за измени и дополненија на статутите на околиците;

**Одлука** за потврда на уредбите на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија;

**Одлука** за оснивање Виша медицинска школа во Белград;

**Одлука** за разрешување од судиска должност на судии на окружен суд и на окружен стопански суд;

**Одлука** за избирање судии на окружни судови и на окружен стопански суд;

**Одлука** за избирање повоемени судии на Вишиот стопански суд;

**Одлука** за определување на процентот од годишниот износ на данокот на доход и на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство што треба да се наплати во одделни тримесечја во текот на 1958 година;

**Наредба** за назначување службеници во судовите;

**Правилник** за оснивањето, организацијата и работата на забелекарските установи;

**Одлука** за распоредување на одделни занаетчиски работи во постојна занаетчиска дејност;

**Исправка** на Одлуката за распишување избори за Републичкиот собор и за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија;

**Исправка** на Одлуката за утврдување на изборните околии за избирање народни пратеници за Републичкиот собор и за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија.

Во бројот 4 од 25 јануари 1958 година објавува:

**Општествен план** на Народна Република Србија за 1958 година;

**Закон** за буџетот на Народна Република Србија (Републичкиот буџет) за 1958 година;

**Закон** за завршната сметка на Народна Република Србија (Републичката завршна сметка) за 1956 година;

**Закон** за училиштата за стручно оспособување на запослените работници;

**Одлука** за определување рамките — границите на годишните количини на природно вино и природна ракија од бербата на 1957 година што во домаќинствата на производителите можат да се трошат без плаќање данок на промет;

**Решение** за разрешување и именување членови на околицките изборни комисији за спроведување избори на народни пратеници за Народното собрание на Народна Република Србија;

**Наредба** за планот на одбраната од поплави во 1958 година;

**Исправка** на Решението за определување околицките изборни комисији што ќе ги спроведуваат изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија.

**УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ**

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 2 од 16 јануари 1958 година објавува:

**Уредба** за измена на Уредбата за Фондот на НР Словенија за унапредување на издавачката дејност;

**Упатство** за извршување одделни одредби од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на републичките народни пратеници за Народното собрание на НР Словенија;

**Решение** за именување секретар за здравство.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 2 од 20 јануари 1958 година објавува:

**Указ** за прогласување на Општествениот план на НР БиХ за 1958 година;

**Указ** за прогласување на Законот за Буџетот на НР БиХ за 1958 година;

**Указ** за прогласување на Законот за извршувањето на Буџетот на НР БиХ за 1956 година;

**Одлука** за определување на процентот од годишниот износ на данокот на доход што треба да се наплати во одделни тримесечја на 1958 година;

**Одлука** за потврда на одлуките за измени и дополненија на статутите на околиите Приедор, Јајце и Сараево;

**Решение** за определување денот на гласањето по производителни гранки и изборни околии за изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ;

**Решение** за именување членови на Советот на вишите педагошки школи во Сараево, Мостар и Бања Лука;

**Решение** за именување членови на Советот на Заводот за унапредување на организацијата и на продуктивноста на трудот во Сараево.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 36 од 19 декември 1957 година објавува:

**Одлука** за усогласување на одредбите за управната постапка од републичките закони со Законот за општата управна постапка;

**Уредба** за усогласување на одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата со Законот за општата управна постапка;

**Решение** за дополнување на Решението за прогласување на Заводот за овоштарство во Скопје за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за дополнување на Решението за прогласување на Земјоделскиот истражувачки институт во Скопје за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за дополнување на решението за Земската ергела „11 октомври“ во с. Гнеотино — Битолска околина;

**Решение** за дополнување на Решението за прогласување на Рибарската станица за научно истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за дополнување на Решението за преминување на Институтот за тутун во Прилеп на послување како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за разрешување и именување претседател на Советот за просвета и култура на НРМ;

**Решение** за разрешување и именување претседател на Советот на Управната школа — Скопје.

Во бројот 37 од 23 декември 1957 година објавува:

**Указ** за прогласување на Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република

Македонија за 1957—1961 година; со текстот на истиот;

**Прилог** кон Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1957—1961 година;

**Одлука** за избор на судија на Вишиот стопански суд во Скопје;

**Одлука** за избор на судии на Окружниот суд во Скопје и на Окружниот суд во Штип;

**Одлука** за утврдување престанок на пратеничкиот мандат на народниот пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија избран во Изборната околина Овчеполска IV;

**Уредба** за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет;

**Одлука** за определување рок за распишување на избори за работничките совети на стопанските претпријатија;

**Одлука** за одредување рок за одржување на редовни избори за работничките совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

**Одлука** за категориите уживатели на постојана државна помош на кои им се обезбедува здравствена заштита;

**Одлука** за дополнување на Одлуката за самоуправниите установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот совет за шкоство;

**Одлука** за определување нормите на придонесот за кадрови што го плаќаат приватните занаетчиски и угостителски дуќани и приватните сопственици на патни моторни возила што се занимаваат со јавен превоз;

**Упатство** за надоместок на трошоците на заводите за социјално осигурување за здравствена заштита на носителите на Илинденска споменица, како и надоместок на исплатените трошоци за заков и годишен одмор;

**Упатство** за исплатување и надоместок на трошоците за заков на уживатели на Илинденски пензии;

**Решение** за дополнување на Решението за Институтот за научно истражување во индустријата во Скопје;

**Решение** за дополнување на Решението за преминување на Заводот за геолошки истражувања на послување како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за дополнување на Решението за Заводот за уредување на шумите во Скопје;

**Решение** за дополнување на Решението за прогласување на Шумарскиот институт во Скопје за установа со самостојно финансирање;

**Исправка** на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикувањето, на народните пратеници на Народно собрание.

Во бројот 38 од 26 декември 1957 година објавува:

**Указ** за прогласување на Законот за училишта за квалификувани работници, со текст од истиот закон;

**Указ** за прогласување на Законот за доброволните противпожарни друштва, со текст од истиот закон;

**Указ** за прогласување на Законот за укинување на Законот за воведување во градовите систем на дозвола за боравок; со текст од истиот закон;

**Решение** за дополнување на Решението за основање ветеринарен институт;

**Решение** за одредување Заводот за унапредување на лозарството и винарството да врши анализи и испитувања на вина и на преработки од грозје и вино;

Упатство за елементите на основите за заштита на стрмните земјишта од ерозија;

Упатство за постапката при издавањето на водостопански согласности и одобренија за користење вода до донесување на ориентациони водостопански основи.

Во бројот 39 од 28 декември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1958 година, со текст на истиот;

Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републичкиот буџет) за 1958 година, со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1956 година, со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците во работите уредени со републичките прописи во годините 1945-1955, со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, со текст од истиот;

Одлука за потврдување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет;

Одлука за разрешување и избирање член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје;

Уредба за надлежноста на општинските и околските народни одбори и нивните органи во работите со републички прописи.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 29—30 од 31 декември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на стопанскиот развој на Народна Република Црна Гора од 1957 до 1961 година, со текст на истиот план;

Одлука за оснивање административен секретаријат на Извршниот совет на НР ЦГ.

Во бројот 1 од 4 јануари 1958 година објавува:

Одлука за поделба на општините на територијата на НР Црна Гора на изборни околии за изборите на народни пратеници за Републичкиот собор на Народното собрание на НР Црна Гора;

Одлука за определување подрачја на изборните околии за изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на НР Црна Гора;

Решение за именување Републичката изборна комисија;

Наредба за забрана на плавењето и сплаварењето со балвани;

Решение за именување околиски изборни комисији во НР Црна Гора;

Решение за определување околиски изборни комисији надлежни за спроведување на изборите на изборни пратеници за Соборот на производителите.

#### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                          | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 115. Одлука за отворање Пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Германската Демократска Република    | 153    |
| 116. Одлука за подигање на Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Холандија на степен на амбасада | 153    |
| 117. Наредба за трошоците на работењето на стопанските организации                                                       | 153    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Страна |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 118. Наредба за определување на стопанските организации што ја плаќаат амортизацијата во тримесечни износи                                                                                                                                            | 154    |
| 119. Наредба за издатоците извршени на лица во работен однос што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации                                                                                                                    | 154    |
| 120. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплатување на одделни видови приходи на сметките кај Народната банка и кај комуналните банки                                                                                                     | 156    |
| 121. Наредба за измена на Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот приход                                                                                                                                                                  | 158    |
| 122. Наредба за највисокиот износ на странска валута од кој не се плаќа придонес за буџетите од личниот доход                                                                                                                                         | 156    |
| 123. Наредба за определување на орудијата за работа што се сметаат како обртни а не како основни средства на стопанските организации                                                                                                                  | 157    |
| 124. Наредба за ослободување од уплатување на неамортизираниот дел од вредноста на неупотребливи трактори, селскостопанските машини и работен добиток                                                                                                 | 158    |
| 125. Наредба за трошоците на мензите и работничките ресторани што стопанската организација — основувач ги засметува во своите материјални трошоци                                                                                                     | 159    |
| 126. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги                                                                                       | 159    |
| 127. Упатство за измени и дополненија на Упатството за изработка на завршните сметки на општествените инвестициони фондови                                                                                                                            | 160    |
| 128. Упатство за материјалните трошоци на стопанските организации и за издатоците и расходите што се изедначуваат со тие трошоци                                                                                                                      | 164    |
| 129. Упатство за измена на Упатството за начинот на пресметување и уплатување на разликите во цените на производите на кои им се определени највисоките продажни цени                                                                                 | 166    |
| 130. Правилник за звањата на службениците од шумарско-техничката помошна служба                                                                                                                                                                       | 166    |
| 131. Правилник за звањата на службениците од стопанската служба                                                                                                                                                                                       | 167    |
| 132. Правилник за стручната спрема на комерцијалистите во трговијата                                                                                                                                                                                  | 168    |
| 133. Одлука за месечните паушални износи што се земаат како основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на работниците на стопанските организации што придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат во паушален износ | 171    |
| 134. Одлука за минималните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на лицата запослени кај приватни работодавци                                                                                                                 | 172    |
| 135. Решение за измена на Решението за именување околиски изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина                                                                                            | 173    |
| Трета исправка на Законот за пензиското осигурување                                                                                                                                                                                                   | 173    |
| Исправка на Законот за работните односи                                                                                                                                                                                                               | 173    |
| Исправка на Одлуката за евиденција и контрола на цините на определени производи                                                                                                                                                                       | 173    |
| Исправка на Правилникот за звањата на дактилографите и стенографите                                                                                                                                                                                   | 173    |

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 6  
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат  
Белградскиот графички завод, Белград